

Триглав Осигурување АД Скопје

Финансиски извештаи

за годината завршена на 31 декември 2017

Содржина

Финансиски извештаи

Извештај за финансиската состојба	3
Извештај за сеопфатна добивка	8
Извештај за парични текови	12
Извештај за промените во капиталот	15
Белешки кон финансиските извештаи	17

Извештај на независниот ревизор

До Одбор на директори и Акционерите на ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје, кои што ги вклучуваат извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2017 година, како и извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промени во главнината и паричните текови за годината којашто завршува тогаш, и белешките, кои се состојат од преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорност на менаџментот за финансиските извештаи

Менаџментот е одговорен за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурување, и интерната контрола којашто е релевантна за подготвувањето на финансиски извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Стандардите за ревизија прифатени во Република Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи, за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на ентитетот.

Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење


Според наше мислење, финансиски извештаи ја прикажуваат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото заклучно со 31 декември 2017 година, резултатите од работењето, како и паричните текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурување.

Извештај за останати правни и регулаторни барања


Годишниот извештај е подготвен од страна на Менаџментот во согласност со барањата на Законот за Трговски Друштва, член 384.

Менаџментот е одговорен за подготвувањето на Годишната сметка и Годишниот извештај на ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје, кои се одобрени од страна на Одборот на директори на ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје.

Според барањата на Законот за Ревизија, известуваме дека историските информации прикажани во Годишниот извештај подготвен од страна на Менаџментот на ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје во согласност со член 384 од Законот за Трговски Друштва е конзистентен во сите материјални аспекти со финансиските информации прикажани во Годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје, на крајот на и за годината која завршува на 31 декември 2017 година.


Љубе Георѓиевски
Управител




Љубе Георѓиевски
Овластен ревизор

ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје

Скопје, 05 април 2018

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА)

Белешка	31 декември 2017	31 декември 2016
АКТИВА		
A. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)		
1. Гудвил	19.173	13.197
2. Останати нематеријални средства	-	-
Б. ВЛОЖУВАЊА (005+013+021+041)	19.173	13.197
I. ЗЕМЈИШТЕ, ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (006+009)	1.574.653	1.516.576
1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста (007+008)	57.039	77.767
1.1 Земјиште	51.461	53.481
1.2 Градежни објекти	-	-
2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста (010+011+012)	51.461	53.481
2.1 Земјиште	5.577	24.286
2.2 Градежни објекти	-	-
2.3 Останати материјални средства	5.577	24.286
II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА - ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ (014+015+016+017+018+019+020)	85.409	25.870
1. Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група - подружници	-	-
2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група - подружници и заеми на друштва во група - подружници	-	-
3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва	59.572	-
4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на придружени друштва	-	-
5. Останати финансиски вложувања во друштва во група - подружници	-	-
6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва	-	-
7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети	25.837	25.870
III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+025+030+035+040)	1.432.206	1.412.939
25	25.837	25.870
26	1.432.206	1.412.939

Белешка	31 декември 2017	31 декември 2016
	-	-
	-	-
	-	-
26A	833.638	1.002.295
	413.078	101.920
	415.161	895.163
	3.600	3.600
	1.799	1.612
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
26B	598.568	410.644
	368.225	342.000
	-	-
	-	-
	230.343	68.644
	-	-
	-	-
27	139.240	156.614
	55.216	78.372
	-	-
	77.934	75.348
	6.091	2.894
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

022	1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување (023+024)	
023	1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	
024	1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	
025	2. Финансиски вложувања расположливи за продажба (026+027+028+029)	
026	2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	
027	2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	
028	2.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	
029	2.4 Акции и удели во инвестициски фондови	
030	3. Финансиски вложувања за тргување (031+032+033+034)	
031	3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	
032	3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	
033	3.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	
034	3.4 Акции и удели во инвестициски фондови	
035	4. Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039)	
036	4.1 Дадени депозити	
037	4.2 Заеми обезбедени со хипотека	
038	4.3 Останати заеми	
039	4.4 Останати пласмани	
040	5. Деривативни финансиски инструменти	
041	IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	
042	V. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)	
043	1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија	
044	2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва	
045	3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	
046	4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти	
047	5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквипозиционата резерва	
048	6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви	
049	7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде ризикот од вложувањето е на товар на осигуреникот	
050	Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)	

Белешка	31 декември 2017	31 декември 2016
	-	-
	-	-
	-	-
	347.509	376.656
28	299.637	298.819
	256.360	262.825
	43.054	35.727
	224	267
	217	10.603
	-	-
	71	10.457
	146	146
	47.655	67.234
29A	33.605	39.585
29B	1.146	1.464
29B	12.904	26.185
	-	-
30	48.856	54.135
	-	-
31A	23.027	23.078
	22.432	22.480
	596	598
	25.828	31.057
31B	25.821	30.984
	7	73
	-	-
	-	-
	-	-
32	118.513	109.924
	3.221	505
	113.279	107.542

051	Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА (052+053)
052	1. Одложени даночни средства
053	2. Тековни даночни средства
054	Ѓ. ПОБАРУВАЊА (055+059+063+067)
055	I. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (056+057+058)
056	1. Побарувања од осигуреници
057	2. Побарувања од посредници
058	3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување
059	II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (060+061+062)
060	1. Побарувања по основ на премија за соосигурување и реосигурување
061	2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување
062	3. Останати побарувања од работи на соосигурување и реосигурување
063	III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (064+065+066)
064	1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување
065	2. Побарувања по основ на финансиски вложувања
066	3. Останати побарувања
067	IV. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ
068	Е. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА (069+072+077)
069	I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ) (070+071)
070	1. Опрема
071	2. Останати материјални средства
072	II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (073+074+075+076)
073	1. Парични средства во банка
074	2. Парични средства во благајна
075	3. Издвоени парични средства за покривање на математичката резерва
076	4. Останати парични средства и парични еквиваленти
077	III. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР
078	Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (079+080+081)
079	1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини
080	2. Одложени трошоци на стекнување

Белешка	31 декември 2017	31 декември 2016
	2.013	1.877
	-	-
	2.247.944	2.227.102
	422.566	421.193
	-	-
33	831.106	750.577
	185.223	185.223
	185.223	185.223
	-	-
	-	-
	41.972	41.972
	24.418	29.091
	1.610	1.610
	22.808	27.481
	-	-
	342.669	312.482
	324.669	306.482
	-	-
	-	-
	-	-
	18.000	6.000
	151.622	127.249
	-	-
	85.202	54.560
	-	-
	-	-
38	1.249.199	1.279.585
	550.850	572.098
	-	-
	681.233	691.436
	17.116	16.051
	-	-

081	3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци
082	3. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ
083	S. ВКУПНА АКТИВА (A+B+V+Г+Д+Г'+E+Ж+З)
084	И. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА ПАСИВА
085	A. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (086+090+091+095+101-102+103-104)
086	I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ (087+088+089)
087	1. Запишан капитал од обични акции
088	2. Запишан капитал од приоритетни акции
089	3. Запишан а нуллатен капитал
090	II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ
091	III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА (092+093+094)
092	1. Материјални средства
093	2. Финансиски вложувања
094	3. Останати ревалоризациони резерви
095	IV. РЕЗЕРВИ (096+097+098-099+100)
096	1. Законски резерви
097	2. Статутарни резерви
098	3. Резерви за сопствени акции
099	4. Откупени сопствени акции
100	5 Останати резерви
101	V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА
102	VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА
103	VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД
104	VIII. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД
105	B. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ
106	В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (107+108+109+110+111+112)
107	I. Бруто резерви за преносни премии
108	II. Бруто математичка резерва
109	III. Бруто резерви за штети
110	IV. Бруто резерви за бонуси и попусти
111	V. Бруто еквализациона резерва

Белешка	31 декември 2017	31 декември 2016
	-	-
	-	-
	6.276	4.673
	6.276	4.673
	-	-
39	8.016	10.536
	2.534	3.054
	5.482	7.482
	-	-
40	130.174	164.614
	26.492	16.829
	25.660	16.301
	-	-
	833	528
40	30.154	77.003
	30.154	77.003
	-	-
	-	-
41	73.528	70.782
	40.276	42.426
	1.724	2.557
	31.528	25.799
42	23.173	17.117
	-	-
	2.247.944	2.227.102
	422.566	421.193

112	VI. Бруто останати технички резерви
113	Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК
114	Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ (115+116)
115	1. Резерви за вработени
116	2. Останати резерви
117	Г. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ (118+119)
118	1. Одложени даночни обврски
119	2. Тековни даночни обврски
120	Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ
121	Ж. ОБВРСКИ (122+126+130)
122	I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (123+124+125)
123	1. Обврски спрема осигуреници
124	2. Обврски спрема застапници и посредници
125	3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување
126	II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (127+128+129)
127	1. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување
128	2. Обврски по основ на учество во надомест на штети
129	3. Останати обврски од работи на соосигурување и реосигурување
130	III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (131+132+133)
131	1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување
132	2. Обврски по основ на финансиски вложувања
133	3. Останати обврски
134	3. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАГРАНИЧУВАЊА
135	S. НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ ВО ВРСКА СО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА
136	И. ВКУПНА ПАСИВА А+Б+В+Г+Д+Е+Ж+З+S
137	Ј. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – ПАСИВА

Белешките на страните 17 – 76 се составен дел на овие финансиски извештаи

БУ: Биланс на успех (Извештај за сеопфатна добивка)

Белешка	Тековна деловна година	Претходна деловна година
200		
A. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (201+210+223a+224+225)		
201	1.200.162	1.187.892
I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА (202+203+204-205-206-207+208+209))		
202	1.086.289	1.080.786
203	1.312.647	1.328.138
204	-	-
205	-	-
206	224.450	223.476
207	(21.248)	21.342
208	-	-
209	(23.156)	(2.534)
210	66.102	60.007
211	-	-
212	2.785	4.527
213	1.904	1.900
214	-	-
215	881	2.627
216	48.737	47.816
217	152	117
218	-	-
219	2.989	1.263
220	2.989	1.263
221	-	-
222	-	-
223	11.440	6.284
223a	24.026	22.208
III. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ		
223		
1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети		
2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти (213+214+215)		
2.1 Приходи од наемнини		
2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти		
2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти		
3. Приходи од камати		
4. Позитивни курсни разлики		
5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)		
6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка (220+221+222)		
6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба		
6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)		
6.3 Останати финансиски вложувања		
7. Останати приходи од вложувања		

Белешка	Тековна деловна година	Претходна деловна година
224	12	10.044
225	13	14.847
226	1.102.453	1.124.169
227	557.328	501.058
228	598.495	534.640
229	18.087	17.803
230	-	-
231	10.293	46.740
232	(10.202)	31.828
233	-	-
234	2.585	867
235	(2.132)	10.801
236	-	-
237	-	-
238	-	-
239	-	-
240	-	-
241	-	-
242	(2.132)	10.801
243	1.065	13.694
244	3.197	(2.893)
245	-	-
246	-	-
247	-	-

IV. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ

V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (227+235+245+248+251+261+271+274+275)

I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (228-229-230-231+232-233-234)

1. Бруто исплатени штети
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања
3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување
4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија
5. Промени во бруто резервите за штети
6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување
7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување

II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (236+239+242)

1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување (237-238)

- 1.1 Промени во бруто математичката резерва
 - 1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување
- 2. Промени во еквализационата резерва, нето од реосигурување (240-241)**

2.1. Промени во бруто еквализационата резерва

2.2 Промени во бруто еквализационата резерва - дел за соосигурување/реосигурување

3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување (243-244)

3.1 Промени во останатите бруто технички резерви

3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување

III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (246-247)

1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот
2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување

Белешка	Тековна деловна година	Претходна деловна година
248	15	97.020
IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (249+250)	45.074	97.020
1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)	-	1.267
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	45.074	95.753
V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (252+256)	434.402	430.074
1. Трошоци за стекнување (253+253a+254+255)	206.581	213.349
1.1 Провизија	76.250	77.771
1.2 Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	96.317	96.394
1.3 Останати трошоци за стекнување	39.751	42.411
1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)	(5.737)	(3.227)
2. Административни трошоци (257+258+259+260)	227.821	216.725
2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста	13.692	13.363
2.2 Трошоци за вработените (258a+258b+258v+258г+258д)	97.693	89.461
2.2.1 Плати и надоместоци	62.588	55.522
2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	5.654	5.037
2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување	21.419	20.630
2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени	-	-
2.2.5 Останати трошоци за вработени	8.031	8.272
2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки	1.050	976
2.4 Останати административни трошоци (260a+260b+260в)	115.386	112.925
2.4.1 Трошоци за услуги	87.137	85.780
2.4.2 Материјални трошоци	17.316	18.674
2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето	10.933	8.471
VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (262+263+264+265+266+270)	2.923	6.023
1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	864	3.829
2. Трошоци за камати	-	-
3. Негативни курсни разлики	3	1.220

4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)	265			2.056	-
5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба (267+268+269)	266			-	969
5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	267			-	39
5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	268			-	-
5.3 Останати финансиски вложувања	269			-	930
6. Останати трошоци од вложувања	270			-	5
VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (272+273)	271	19		65.199	57.065
1. Трошоци за превентива	272			-	-
2. Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	273			65.199	57.065
VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА	274	20		(8.181)	11.242
IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКЛУЧУВАЈКИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА	275	21		7.841	10.886
X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (200-226)	276			97.709	63.723
XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (226-200)	277			-	-
XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА	278	22		12.507	9.163
XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК	279			-	-
XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (276-278-279)	280			85.202	54.560
XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (277-278-279)	281			-	-

Белешките на страните 17 – 76 се составен дел на овие финансиски извештаи.

Финансиските извештаи прикажани на страниците од 3 до 76 се одобрени од извршните членови на Одборот на директори на 23.02.2018 година и потпишани од:

Г-дин Ѓорѓе Војновиќ

Главен извршен директор

Г-ѓа Сања Танчевска

Прв извршен директор

Г-дин Рок Пивк

Втор извршен директор



(Handwritten signature of Gorge Vojnovik)

(Handwritten signature of Sana Tanchevska)

(Handwritten signature of Rok Pivk)

ПТ: Извештај за паричните текови

	Тековна деловна година	Претходна деловна година
А. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ		
а		
300	1.474.663	1.499.168
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (301+302+303+304+305)	1.320.009	1.337.284
1. Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси	-	-
2. Премија за реосигурување и ретроцесија	38.766	56.202
3. Приливи од учество во надомест на штети	-	-
4. Примени камати од работи на осигурување	115.888	105.681
5. Останати приливи од деловни активности	1.449.001	1.449.570
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (307+308+309+310+311+312+313+314)		
1. Исплатени штети, договорени суми на осигурување, учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси	590.771	541.494
2. Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија	-	-
3. Премија за соосигурување, реосигурување и ретроцесија	270.994	252.352
4. Надоместоци и други лични расходи	-	-
5. Останати трошоци за спроведување на осигурување	119.669	167.611
6. Платени камати	-	-
7. Данок на добивка и останати јавни давачки	12.507	9.163
8. Останати одливи од редовни активности	455.061	478.951
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (300-306)	25.662	49.597
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (306-300)	-	-
Б. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА		
б		
317	615.584	516.360
V. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (318+319+320+321+322+323+324+325)		
1. Приливи по основ на нематеријални средства	-	-
2. Приливи по основ на материјални средства	-	-
3. Приливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	19.742	31.267

	Тековна деловна година	Претходна деловна година
321	-	-
322	-	-
323	550.458	425.068
324	-	-
325	45.384	60.026
326	646.474	562.350
327	11.090	6.731
328	6.922	5.965
329	-	-
330	61.628	-
331	-	-
332	566.834	549.654
333	-	-
334	-	-
335	-	-
336	30.890	45.989
B	-	-
337	-	-
338	-	-
339	-	-
340	-	-
341	-	-
342	-	-
343	-	-
344	-	-
4. Приливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети		
5. Приливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување		
6. Приливи по основ на останати финансиски пласмани		
7. Приливи од дивиденди и останати учества во добивка		
8. Приливи од камати		
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (327+328+329+330+331+332+333+334)		
1. Одливи по основ на нематеријални средства		
2. Одливи по основ на материјални средства		
3. Одливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото		
4. Одливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети		
5. Одливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување		
6. Одливи по основ на останати финансиски пласмани		
7. Одливи од дивиденди и останати учества во добивка		
8. Одливи од камати		
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (317-326)		
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (326-317)		
V. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (338+339+340)		
1. Приливи по основ на зголемување на акционерскиот капитал		
2. Приливи по основ на примени краткорочни и долгорочни кредити и заеми		
3. Приливи по основ на останати долгорочни и краткорочни обврски		
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (342+343+344)		
1. Одливи по основ на отплата на краткорочни и долгорочни кредити и заеми и останати обврски		
2. Одливи по основ на откуп на сопствени акции		
3. Одливи по основ на исплата на дивиденда		

Тековна деловна година	Претходна деловна година
-	-
-	-
2.090.247	2.015.528
2.095.475	2.011.920
-	3.608
5.229	-
31.057	27.449
-	-
25.828	31.057

III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (337-341)	345
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (341-337)	346
Г. ВКУПНО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (300+317+337)	347
Д. ВКУПНО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (306+326+341)	348
Ѓ. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (347-348)	349
Е. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (348-347)	350
Ж. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД	351
З. ЕФЕКТ ОД ПРОМЕНА НА КУРСОТ НА СТРАНСКИ ВАЛУТИ ВРЗ ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	352
С. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД (349-350+351+352))	353

Белешките на страните 17 – 76 се составен дел на овие финансиски извештаи

ПК: Извештај за промени во капиталот

	Акционерски капитал	Премии на емитирани акции	Резерви				Откупени сопствен и акции	Резервационна резерва	Нераспределена добивка или пренесена загуба	Добивка/загуба за тековната година	Вкупно капитал и резерви
			Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствен и акции	Ост. резерви					
I Состојба на 1 јануари претходната деловна година	185.223	41.972	300.262	-	-	-	(8.427)	120.810	18.659	658.499	
Промена во сметководствените политики	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Исправка на грешки во претходниот период	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
II Состојба на 1 јануари претходната деловна година – исправено	185.223	41.972	300.262	-	-	-	(8.427)	120.810	18.659	658.499	
III Добивка или загуба за претходната деловна година	-	-	-	-	-	-	37.518	-	54.560	92.078	
Добивка или загуба за претходната деловна година	-	-	-	-	-	-	-	-	54.560	54.560	
III2 Несповственички промени во капиталот	-	-	-	-	-	-	37.518	-	-	37.518	
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	37.518	-	-	37.518	
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Останати несповственички промени во капиталот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IV Сопственички промени во капиталот	-	-	6.220	-	-	6.000	-	6.439	(18.659)	-	
Зголемување, намалување на акционерскиот капитал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Останати уплати од страна на сопствениците	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Исплата на дивиденда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Останата распределба на сопствениците	-	-	6.220	-	-	6.000	-	6.439	(18.659)	-	
V Состојба на 31 декември претходната деловна година (исправено)	185.223	41.972	306.482	-	-	6.000	29.091	127.249	54.560	750.577	
VI Состојба на 1 јануари тековната деловна година	185.223	41.972	306.482	-	-	6.000	29.091	127.249	54.560	750.577	

	Акционерски капитал	Премии на емитирани акции	Резерви				Откупени сопствен и акции	Ревалоризациона резерва	Нераспределена добивка или пренесена загуба	Добивка/ загуба за тековната година	Вкупно капитал и резерви
			Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствен и акции	Ост. резерви					
VI1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VI2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VII	185.223	41.972	306.482	-	-	6.000	-	127.249	54.560	750.577	
VIII	-	-	-	-	-	-	-	-	85.202	80.528	
VIII1	-	-	-	-	-	-	-	-	85.202	85.202	
VIII2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4.674)	
VIII2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VIII2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	(4.674)	(4.674)	
VIII2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VIII2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IX	-	-	18.187	-	-	12.000	-	24.374	(54.560)	-	
IX1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IX2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IX3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IX4	-	-	18.187	-	-	12.000	-	24.374	(54.560)	-	
X	185.223	41.972	324.669	-	-	18.000	-	151.622	85.202	831.106	

Белешките на страните 17 – 76 се составен дел на овие финансиски извештаи.

1. Општи информации

Триглав осигурување АД Скопје (“Друштвото”) е акционерско друштво регистрирано и со седиште во Република Македонија.

Друштвото е иницијално основано во 1968 година како дел од Зоил Дунав Београд. Своето осамостојување друштвото го добива во 1994 година, со трансформација и регистрација во акционерско Друштво со решение бр.09-5278/1, добиено од страна на Министерството за финансии на Република Македонија.

На 15 ноември 2007 година доаѓа до промена на сопственичката структура на АД за осигурување Вардар - Скопје, со блок трансакција на македонската берза, каде што, Заваровалница Триглав д.д, откупува 70,36% од акционерскиот капитал и станува сопственик на мнозинскиот дел од акциите.

Во 2011 година акциите на Заваровалница Триглав д.д. беа пренесени на Триглав Инт. Холдинска Дружба д.д. Љубљана кога исто така беше зголемено и учеството во акционерскиот капитал од 73,38%.

На 20 септември 2011 година, настана промена на името на Друштвото и ребрендирање од АД за осигурување ВАРДАР Скопје во Триглав осигурување АД Скопје.

Во 2017 година Триглав Инт. го зголеми своето учество во акционерскиот капитал на Друштвото за 3.946 акции или 6,56%.

На 31 декември 2017 година, квалификуваното учество во Триглав осигурување АД Скопје припаѓа на Триглав Инт. Холдинска Дружба д.д. Љубљана (79,94%). Крајна матична холдинг компанија е Заваровалница Триглав д.д.

Друштвото е регистрирано за вршење на 18 класи на неживотно осигурување, а најзначајни активности на Друштвото се осигурување од незгоди, одговорност кон трети лица, осигурување на моторни возила, општо осигурување од одговорност, осигурување од пожар, осигурување на домаќинства, како и осигурување на имот.

Во согласност со член 80-а и член 6 од Правилата за котација на Македонската Берза на хартии од вредност АД Скопје, од мај 2013 година акциите на Триглав Осигурување АД, Скопје котираат на подсегментот Задолжителна котација на Македонската Берза. Со тоа, Друштвото има постојана обврска да ги објавува сите информации нужни за проценка на моменталната состојба на друштвото, вклучувајќи ги и објавувањата кои се однесуваат на деловното работење, капиталот, значајни промени во финансиската состојба, дивидендниот календар, како и објавувањето на финансиски извештаи.

2. Органи на Друштвото

Начинот на управување на Триглав Осигурување АД, Скопје е според едностепен систем на управување.

Органи на Друштвото се:

- Собрание на акционери и
- Одбор на директори, со помошно тело Ревизорска комисија

Органите на Друштвото дејствуваат во согласност со законите и останатите прописи, Статутот и интерните прописи за работење.

Членовите на Одборот на директори се прикажани во продолжение:

- Г-дин Ѓорѓе Војновиќ, МБА – извршен член - Главен извршен директор;

Триглав Осигурување АД Скопје

Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2017 година

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

- Г-ѓа Сања Танчевска, дипломиран математичар/ актуар – извршен член до 28.02.2018;
- Г-дин Рок Пивк, дипломиран економист – неизвршен член од 31.03.2017 година до 08.08.2017, извршен член од 08.08.2017 година до 29.08.2017 година, втор извршен директор од 29.08.2017 година;
- Г-дин Тедо Дјекановиќ, MBA – Претседател на Одборот на директори;
- Г-дин Матеј Ферлан, MBA – Неизвршен член до 04.12.2017, независен неизвршен член од 04.12.2017 година;
- Г-дин Дарко Поповски, MBA – Неизвршен член;
- Г-ѓа Маја Газвода, магистер по финансии – Независен неизвршен член до 04.12.2017 година;
- Г-дин Блаж Кметец, дипломиран економист по банкарство и финансии – Независен неизвршен член;
- Г-дин Љубе Рајевски - дипломиран економист - независен неизвршен член од 02.03.2018 година.

Во текот на 2017 година, Одборот на директори одржа седумнаесет (17) седници на кои беа разгледувани значајни прашања од делокругот на работењето на Друштвото. Одборот на директори разгледуваше и решаваше и за други работи од тековен карактер кои се во негова надлежност.

Со цел благовремено и квалитетно извршување на обврските од страна на Одборот на директори формирана е Ревизорска комисија како помошно тело на Одборот на директори. Ревизорската комисија обезбедува надзор и контрола на интегритетот на финансиско известување, внатрешна контрола, ефективност на внатрешната ревизија и дава препорака за избор на друштво за ревизија.

Ревизорската комисија има 4 (четири) члена и тоа:

- г-дин Дарко Поповски, претседател на Ревизорската комисија;
- г-ѓа Матеја Гержина, член;
- г-ѓа Јана Полда, член и
- г-дин Бранко Флисар, член.

Во временскиот период од 01.01.2017 година до 31.12.2017 година Ревизорската комисија одржа 6 (шест) седници на кои што беа разгледувани значајни прашања од делокругот на работењето на Друштвото, а кои особено се однесуваат на сметководственото и финансиското работење на Друштвото, работата на внатрешната и надворешната ревизија, ефикасноста на работењето на внатрешните контроли и управување со ризици, инспекциските и надворешните контроли во Друштвото и слично.

3. Вработени

На 31 декември 2017 година, Друштвото имаше 244 вработени (2016: 256) од кои што 126 се интерно вработени (2016: 134), а 118 (2016: 122) се застапници.

4. Основа за изготвување

(а) **Извештај за усогласеност**

Финансиските извештаи се изготвени во согласност со Законот за трговски друштва (Службен весник на Република Македонија број 28/2004 со измените 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 162/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/2016 и 61/2016), Законот за супервизија на осигурувањето (Сл. Весник 27/2002, 84/2002, 98/2002, 33/2004, 88/05, 79/07, 08/08, 88/08, 56/09, 67/10, 44/2011, 127/11, 112/2011, 30/2012, 188/2013, 112/2014, 153/2016, 192/2016 и 23/2017), Сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија објавени во *“Правилникот за водење сметководство”* во Службен весник број 159/2009, 164/2010 и 107/2011 применлив од 1 јануари 2012 година, *“Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси”* објавен во Службен весник број 169/2010, 141/2013 и 61/2016, и се презентирани во согласност со *“Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или и реосигурување”* објавен во Службен весник број 5/2011, 41/2011, 64/2011, 187/2013 и 61/2016). Овој Правилник за водење сметководство ги содржи Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување од МСФИ 1 до МСФИ 8, Меѓународните Сметководствени Стандарди од МСС 1 до МСС 41, толкувањата издадени од Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување (КТМФИ) од 1 до 17 и толкувањата на Постојниот комитет на толкувања (ПКТ) од ПКТ 7 до ПКТ 32. МСФИ 9, МСФИ 10, МСФИ 11, МСФИ 12, МСФИ 13, МСФИ 15, МСФИ 16, КТМФИ 18, КТМФИ 19, КТМФИ 20 и КТМФИ 21 не се објавени во Правилникот за водење сметководство. МСФИ стандардите (вклучувајќи го и МСФИ 1) иницијално беа објавени во Службен весник во 1997 и оттогаш неколку промени следеа. Последната промена беше објавена во декември 2010.

Друштвото ги применува сите релевантни стандарди и измените и интерпретациите кои се објавени во Службен Весник.

(б) **Основи за мерење**

Финансиските извештаи се изготвени според историската вредност освен за:

- средствата расположливи-за-продажба кои што се мерат по објективна вредност.
- финансиски вложувања во останати пласмани кои што се мерат по методот на амортизирана набавна вредност.

(в) **Функционална и презентациска валута**

Финансиските извештаи се прикажани во македонски денари (“МКД” или “денари”), кои се функционална и презентациска валута на Друштвото. Освен каде што е наведено, финансиските информации се прикажани во илјади македонски денари.

4. Основа за изготвување (продолжение)

(г) Користење на проценки и расудувања

Изготвувањето на финансиските извештаи во согласност со Сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија, Законот за супервизија на осигурувањето, и останатите пропишани законски и подзаконски акти од Агенцијата за супервизија на осигурувањето бара од раководството да прави расудувања, проценки и претпоставки кои влијаат на примената на политиките и прикажаните износи на средствата, обврските, приходите и расходите. Реалните состојби може да се разликуваат од овие проценки.

Проценките и претпоставките постојано се прегледуваат. Измените на сметководствените проценки се признаваат во периодот во кој е извршена измена на проценката, доколку измената влијае само на тој период или се признаваат и во идните периоди доколку измената влијае и на идните периоди.

Информациите во врска со расудувањата направени од раководството во примената на сметководствените стандарди кои имаат значително влијание на финансиските извештаи се прикажани во белешка 6.

(д) Трансакции во странска валута

Трансакциите во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на трансакциите. Монетарните средства и обврски искажани во странска валута на денот на известувањето се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на известувањето. Добивките и загубите од курсните разлики од монетарните средства се разлика помеѓу амортизираната набавна вредност во денари на почеток на периодот, коригирана за ефективна камата и плаќања во текот на периодот и амортизираната набавна вредност во странска валута вреднувана според курсот важечки на крајот на периодот.

Немонетарните средства и обврски искажани во странска валута, и кои се мерат по објективна вредност, се превреднуваат во денари според курсот важечки на денот на определувањето на објективната вредност. Курсните разлики кои произлегуваат од превреднувањето на износите во странска валута се признаени во извештајот за сеопфатната добивка, освен курсните разлики кои произлегуваат од превреднување на сопственичките хартии од вредност, кои се признаваат директно во капиталот.

Немонетарните средства и обврски искажани во странска валута кои се мерат по историска вредност се превреднуваат според курсот важечки на денот на трансакцијата.

Девизните средства со кои што работи Друштвото се претежно евра (ЕУР).

Официјалните курсеви важечки на 31 декември 2017 и 2016 година беа како што следи:

	2017	2016
	МКД	МКД
1 ЕУР	61,4907	61,4812

5. Значајни сметководствени политики

Сметководствените политики наведени подолу се конзистентно применети за сите периоди презентирани во овие финансиски извештаи.

(а) Класификација на договорите за осигурување

Договори за осигурување се договори со кои Друштвото прифаќа значителен ризик од осигурување од другата договорна страна (осигуреникот), согласувајќи се да го обештети осигуреникот доколку определен неизвесен иден настан (осигурен настан) неповолно влијае на осигуреникот. Ризикот од осигурување се разликува од финансискиот ризик. Финансискиот ризик е ризик од можни идни промени на една или повеќе од специфицираните каматни стапки, цените на хартиите од вредност, цените на добрата, курсевите на странски валути, индексот на цените или стапките, кредитниот рејтинг или кредитниот индекс или друга променлива компонента, која се менува во случај на нефинансиска променлива која што не се однесува на договорната страна. Осигурителните договори можат да носат и финансиски ризик.

Ризикот од осигурување е значителен ако, и само ако, осигурениот настан може да предизвика Друштвото да плати значителни дополнителни користи. Доколку еден договор се класифицира како договор за осигурување тој останува класифициран како договор за осигурување се додека сите права и обврски од истиот не згаснат или истечат.

(б) Договори за осигурување

(i) Признавање и мерење

Општи договори за осигурување

Премии

Бруто полисираните премии го рефлектираат работењето во текот на годината и не вклучуваат даноци или обврски по основ на премии.

Заработениот дел од премиите се признава како приход. Премиите се заработени од датумот на настанување на ризикот за времетраење на период на обештетување, врз основа на моделот на преземени ризици. Пренесената премија за реосигурителот се признава како трошок во согласност со моделот на добиени услуги од реосигурителот во истиот сметководствен период, како и директно поврзаната премијата за соодветното осигурување.

Резерва за преносна премија

Резервата за преносна премија се состои од делот од бруто полисирани премии кој се проценува дека ќе се заработи во следната година, пресметан за секој поодделен договор за осигурување, користејќи го дневниот про-рата метод и доколку е потребно, коригиран за да ја одрази промената во настанувањето на ризикот за периодот покриен со договорот.

Штети

Настанатите штети ги опфаќаат трошоците за подмирување на платени и неподмирени штети кои што произлегуваат од настани кои се случиле во тековната финансиска година заедно со корекциите на резервата за штети од претходната година.

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(б) Договори за осигурување (продолжение)

(i) Признавање и мерење (продолжение)

Штети (продолжение)

Исплатените штети се признаваат во моментот на обработката на штетите и се признаваат во износот кој ќе биде исплатен при подмирувањето на штетата. Износот на исплатената штета во неживотното осигурување се зголемува за трошоците за обработка на штетата.

Резервите за штети ги опфаќаат резервите на Друштвото за проценетите трошоци за подмирување на сите настанати штети на денот на извештајот за финансиската состојба без оглед дали штетите се пријавени или не, и со нив поврзаните интерни трошоци за решавање на штетите, како и соодветната маржа за внимателност. Резервираните штети се проценуваат преку прегледување на поодделни штети и определување на посебна резерва за настанатите, но непријавени штети, ефектот на интерните и екстерните предвидливи настани, како што е промената на процедурите за разрешување на штетите, инфлацијата, судските трендови, промени во законската регулатива, како и минати искуства и трендови. Резервите за штети не се дисконтираат.

Предвидените надомести од реосигурителот и проценетиот поврат се прикажани поединечно како средства. Надоместите од реосигурителот и останати надомести се проценуваат на ист начин како и пријавените штети.

Иако раководството смета дека бруто резервите за штети и поврзаните со нив надомести од реосигурителот се објективно презентирани врз основа на податоците моментално достапни, конечната обврска ќе варира како резултат на последователни информации и настани и може да резултира со значајни корекции на резервируаниот износ. Применетите методи и направените проценки, се проверуваат редовно.

(ii) Средства од реосигурување

Друштвото цедира реосигурување при своето редовно работење заради намалување на потенцијалните нето загуби преку дисперзирање на ризиците. Средствата, обврските, приходите и расходите кои произлегуваат од договорите за реосигурување се презентираат одвоено од со нив поврзаните средства, обврски, приходи и расходи од договорите за осигурување, поради тоа што договорите за реосигурување не го ослободуваат Друштвото од неговите директни обврски кон осигурениците.

Само правата од договорите кои предизвикуваат значителен пренос на ризикот од осигурување се сметаат за средства од реосигурување. Правата од договорите со кои не се врши пренос на значителен дел на ризикот од осигурување се сметаат за финансиски инструменти.

Премиите за реосигурување се признаваат како трошок конзистентно со основата за признавање на премиите од со нив поврзаните договори за осигурување. За основниот осигурителен бизнис, премиите од реосигурување се признаваат како расход во текот на периодот покриен со реосигурувањето, во согласност со очекуваното однесување на реосигурениот ризик.

Делот од преотстапената премија за реосигурување што не се признава како расход се вклучува во средствата од реосигурување.

Нето износот платен на реосигурителот на почетокот на договорот може да биде помал од средствата од реосигурување признаени од Друштвото врз основа на правата од договорот за реосигурување. Разликата помеѓу премијата за реосигурителот и

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(б) Договори за осигурување (продолжение)

(ii) Средства од реосигурување (продолжение)

признаеното средство од реосигурување се вклучува во извештајот за сеопфатната добивка во периодот кога премијата од реосигурување достасува.

Износот на признаеното средство од реосигурување се мери конзистентно со мерењето на резервата за со нив поврзаните договори за осигурување.

На секој датум на извештајот за финансиската состојба се проценува оштетувањето на средствата од реосигурување. Средството се смета дека е оштетено доколку постои објективен доказ дека, како резултат на настан кој се случил по почетното признавање, Друштвото не е во можност да го поврати целиот преостанат износ на средството и дека настанот има влијание на износот кој Друштвото ќе го прими од реосигурителот и кој може соодветно да се измери.

(iii) Одложени трошоци за стекнување

Трошоците настанати при стекнувањето на општите договори за осигурување се одложуваат до таа мерка до која можат да се надоместат од идните маржи. Трошоците за стекнување вклучуваат директни трошоци како што се провизиите и индиректните трошоци како на пример административните трошоци.

Кај општите договори за осигурување одложените трошоци за стекнување претставуваат пропорција од трошоците за стекнување која кореспондира со пропорцијата на бруто полисираната премија која не е заработена на датумот на извештајот за финансиската состојба.

(iv) Тест за соодветност на обврската

Тестовите за соодветност на обврската се прават за да се утврди дали резервите по договорите за осигурување, намалени за одложените трошоци за стекнување и поврзаните со нив нематеријални средства, како оние стекнати во деловни комбинации или со пренос на портфолио се соодветни. Доколку се идентификува дека резервите не се доволни, во тој случај поврзаните одложени трошоци за стекнување и поврзаните со нив нематеријални средства се отпишуваат и доколку е потребно, се утврдува дополнителна резерва. Недостатокот се признава во извештајот за сеопфатната добивка за тековната година.

На секој датум на извештајот за финансиската состојба се претпоставува дека развојот на штети во преостанатиот период на портфолиото ќе биде ист со развојот на штети за време на целата година. За потребите на овие анализи износот на настанатите штети во секоја година во врска со договорите валидни на датумот на извештајот за финансиската состојба се споредува со вредноста на резервата за преносна премија на датумот на извештајот за финансиската состојба.

(v) Побарувања и обврски од осигурување

Износите кои се должат на, и побаруваат од страна на, осигурениците, агентите и други побарувања претставуваат финансиски инструменти и се вклучуваат во побарувања и обврски од осигурување, а не во резервите по договорите за осигурување.

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(в) Приходи

(i) Заработени премии од договори за осигурување

Сметководствените политики за признавање на приходите од договорите за осигурување се прикажани во белешка 5 (б).

(ii) Приходи од провизии и надомести

Приходите од провизии и надомести претставуваат приходи добиени од странски осигурителни компании и Националното Биро по основ на исплатени штети, како и приходи добиени од реосигурителите врз основ на договорите за реосигурување.

Приходите од провизии и надомести се признаваат кога соодветната услуга ќе се изврши.

(iii) Приходи од вложувања

Приходите од вложувања се состојат од приходите од финансиски средства. Приходот од финансиски средства се состои од приходи од камати и дивиденди, нето добивки од финансиските средства класифицирани како финансиските инструменти за тргување кои што се мерат по објективна вредност, како и остварени добивки од финансиските средства класификувани како расположливи-за-продажба.

(iv) Приходи од наем

Приходот од наем од недвижностите дадени под закуп се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка по пропорционална метода во времетраењето на закупот.

(г) Расходи од закупнини направени за оперативен наем

Плаќањата по основ на оперативен наем се признаваат како расход во извештајот за сеопфатната добивка според пропорционална метода во времетраење на наемот. Примените попусти се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка како составен дел на вкупните трошоци од наемот.

(д) Користи за вработените

(i) Планови за дефинирани придонеси

Друштвото плаќа придонеси во пензиските фондови во согласност со барањата на локалната законска регулатива и нема да има правни или изведени обврски за плаќање во иднина. Придонесите кои се утврдуваат врз основа на платата на вработените се уплаќаат во пензиските фондови, кои што се одговорни за исплата на пензиите.

Друштвото нема дополнителна обврска за плаќање по основ на овие планови. Обврските за уплата на придонеси се признаваат како расход во извештајот за сеопфатната добивка кога се пресметуваат.

(ii) Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие.

Друштвото признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како бонус или како удел во добивката и доколку Друштвото има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(д) Користи за вработените (продолжение)

(iii) Останати долгорочни користи за вработените

Согласно македонската законска регулатива Друштвото исплаќа две просечни плати на вработените во моментот на заминување во пензија и јубилејни награди согласно критериумите утврдени во Општиот колективен договор. Долгорочните користи за вработените се дисконтираат за да се утврди нивната нето сегашна вредност. Друштвото нема дополнителна обврска за плаќање по овој основ.

(f) Даноци

Трошокот за данок од добивка претставува збир на тековниот и одложениот данок од добивка. Согласно даночниот режим воспоставен во Република Македонија ("Сл. весник" бр.112 од 25.07.2014 година), Триглав Осигурување, Скопје е подложен на данок на добивка. Стапката на данокот на добивка изнесува 10%, а даночен период за кој се утврдува данокот на добивка е календарската година. Даночната основа се утврдува како разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи на даночниот обврзник. Даночната основа за пресметка на данокот се зголемува за износот на непризнаени расходи утврдени во "Правилникот за начинот на пресметување и уплатување на данок на добивка и спречување на двојното ослободување или двојното оданочување" и намален за износот на даночниот кредит.

Данокот на добивка во текот на годината се плаќа врз основа на месечни аконтации кои се пресметани врз основа на даночниот биланс за претходната година. На крајот на периодот на известување, се изготвува конечна пресметка на данокот на добивка за тековната година со која се врши порамнување на платените аконтации и конечната даночна обврска.

Признавање на резервации за данок

Во случај на неизвесни обврски за данок, резервации се признаваат во согласност со Меѓународен сметководствен стандард 37 - Резервирања, неизвесни обврски и неизвесни средства, прифатен во Република Македонија ("МСС 37").

(e) Недвижности и опрема

(i) Признавање и мерење

Недвижностите и опремата се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и загуби од оштетување. Вредноста на недвижностите и опремата на 1 јануари 2005 година, датумот на премин кон новите сметководствени стандарди, беше определена како претпоставена вредност на тој датум.

Набавната вредност ги вклучува трошоците кои што се директно поврзани со стекнувањето на средството. Купениот софтвер кој е интегрален дел од функционалноста на соодветната опрема се капитализира како дел од таа опрема.

Кога делови од ставките на недвижностите и опремата имаат различен корисен век, тие се евидентираат како одделни ставки (главни компоненти) на недвижностите и опремата.

Добивките и загубите од продажбите на недвижностите и опремата се определуваат споредувајќи ги надоместите од продажбата со сегашната вредност на недвижностите и опремата и се признаваат нето како останати приходи во извештајот за сеопфатната добивка.

(ii) Последователни издатоци

Издатоците направени за замена на дел од недвижностите и опремата се додаваат на сметководствената вредност на средството кога е веројатно дека ќе има идни економски користи за Друштвото и трошоците на истиот може да се измерат

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(е) Недвижности и опрема (продолжение)

веродостојно. Трошоците на секојдневното одржување на недвижностите и опремата се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка како трошоци како што настануваат.

(iii) Амортизација

Амортизацијата на недвижностите и опремата се признава во извештајот за сеопфатната добивка и се пресметува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот проценет корисен век на употреба. Годишните стапки на амортизација согласно проценетиот корисен век на употреба за тековниот и претходниот период се како што следи:

	%
Градежни објекти	2,5
Опрема	10 - 25

Методот на амортизација, корисниот век на траење и резидуалната вредност на средствата се преоценува на секој датум на известување.

(ж) Нематеријални средства

(i) Сопствени средства

Нематеријалните средства набавени од Друштвото се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и загуби од оштетување.

(ii) Последователни издатоци

Последователни издатоци се капитализираат само кога ја зголемуваат идната економска корист вклучена во дел од нематеријалните средства. Сите останати издатоци се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка како трошоци како што настануваат.

(iii) Амортизација

Амортизацијата на нематеријалните средства се признава во извештајот за сеопфатната добивка и се пресметува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот проценет корисен век на употреба.

Годишните стапки на амортизација согласно проценетиот корисен век на употреба за тековниот и претходниот период се како што следи:

	%
Софтвер	25

Методот на амортизација, корисниот век на траење и резидуалната вредност на средствата се преоценува на секој датум на известување.

Оштетување на нефинансиски средства

Раководството на Друштвото на редовна основа ја проверува сметководствената вредност на нетековните и нематеријалните средства. Доколку постојат индикации дека таквите средства се оштететени, надоместувачката вредност на средствата се пресметува со цел да се утврди оштетувањето. Кога евидентираните износ на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ. Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата.

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(з) Финансиски средства

(i) Класификација

Финансиските средства се класифицираат во четири категории, зависно од целта за која биле стекнати. Четирите категории на финансиски средства се следните:

Финансиски средства чувани за тргување се финансиски средства кои што се стекнати со цел со истите да се тргува.

Вложувања чувани-до-достасаност се финансиски средства со фиксни или одредени периоди на отплата и со фиксен период на достасаност кои Друштвото има намера и можност да ги чува до периодот на достасување.

Заемите и побарувања одобрени од Друштвото се недеривативни финансиски средства со фиксни или определиви плаќања кои не котираат на активен пазар, со исклучок на финансиските средства кои се чуваат за тргување или се определени при почетното признавање како средства по објективна вредност преку добивка или загуба, или како расположливи за продажба. Со овие средства се обезбедуваат парични средства на клиентот и се разликуваат од оние кои се креираат со намера за остварување на профит на краток рок.

Вложувања расположливи-за-продажба се недериватни финансиски средства кои се класифицирани како расположливи за продажба или не се класифицирани како заеми и побарувања, вложувања кои се чуваат до доспевање, или финансиски средства според објективна вредност преку добивка или загуба. Хартии од вредност во оваа категорија се оние кои се наменети да се чуваат на неопределено време и може да се продадат доколку се појави потреба за ликвидност или одговор на промените во пазарните услови.

(ii) Признавање

Друштвото почетно ги признава заемите и побарувањата, депозитите и обврските по заеми на денот кога тие се настанати. Сите останати финансиски средства и обврски почетно се признаваат на датумот на тргување на кој што Друштвото станува странка на договорните одредби за инструментот.

(iii) Депризнавање

Друштвото ги депризнава финансиските средства кога ги губи правата од договорот за паричните текови од средството, или кога ги пренесува правата на паричните текови од средството со трансакција во која сите ризици и награди од сопственоста на финансиското средство се пренесени на друг.

Доколку на пренесените финансиски средства Друштвото оствари камата и истата ја задржи, каматата се признава како посебно средство или обврска.

Друштвото ги депризнава финансиските обврски кога обврските определени во договорите се подмирени, откажани или истечени.

(iv) Нетирање

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во извештајот за финансиската состојба само кога Друштвото има законско право да ги нетира признаените износи и има намера да ги порамни трансакциите на нето основа или да ги реализира плаќањата истовремено.

Приходите и расходите се нетираат и нето износот се прикажува во извештајот за сеопфатната добивка само доколку тоа е дозволено со стандардите, или за одредени добивки и загуби кои што произлегуваат од групи на слични трансакции, како што се активностите за тргување.

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(з) Финансиски средства (продолжение)

(v) Мерење

Сите финансиски средства почетно се мерат по нивната набавна вредност која претставува нивна објективна вредност зголемена за трансакционите трошоци коишто претставуваат трошоци кои можат директно да се припишат на стекнувањето на финансиското средство, освен финансиските средства чувани за тргување.

По почетното признавање, финансиските средства за тргување, и финансиските средства расположливи-за-продажба, Друштвото ги мери по нивната објективна вредност без било какви намалувања за трансакционите трошоци кои може да настанат при нивната продажба. Објективната вредност на финансиските средства кои котираат на активниот пазар се базира на нивната куповна цена на денот на извештајот за финансиската состојба. Доколку пазарот на кој котира финансиското средство не е активен, Друштвото ја утврдува објективната вредност на средството со примена на техники за вреднување. Техниките за вреднување вклучуваат употреба на нормални, комерцијални трансакции помеѓу запознаени, подготвени страни, ако се достапни, референца на тековната објективна вредност на друг инструмент кој е во суштина ист, анализа на дисконтирани парични текови и алтернативни модели на одредување на цената. Доколку вредноста на сопственичките инструменти не може соодветно да се измери, тие се мерат по набавна вредност.

Друштвото ја одредува објективната вредност на финансиските средства расположливи за продажба преку дисконтирање на идните парични текови од средствата. Во периодите пред 1 јануари 2016 година како основа за дисконтирање се користеше приносот до доспевање на Еврообврзниците издадени од Р. Македонија. Во периодот по 1 јануари 2016 година, Друштвото како основа за дисконтирање започна да го користи приносот до доспевање на државните обврзници кои се издаваат на примарниот пазар во Р. Македонија. Промената беше извршена поради неколку фактори, а пред се поради измените во Законот за супервизија на осигурувањето со кои што на осигурителните компании во Р. Македонија им се оневозможи да инвестираат во овие финансиски инструменти. Дополнително, самата природа и карактеристики на Еврообврзниците е различна од државните обврзници кои се дел од финансиското портфолио на Друштвото и оттаму, нејзиното користење како основа за објективно вреднување постанува несоодветно.

Вложувањата чувани-до-достасаност и заемите и побарувањата се мерат по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата, намалени за евентуалните загуби поради оштетување.

Остварените добивки и загуби, како и неостварените добивки и загуби кои произлегуваат од промените на објективната вредност на финансиските средства кои се чуваат за тргување се вклучуваат во извештајот за сеопфатната добивка во периодот во кој настануваат.

Нето промените во објективната вредност на финансиските средства класифицирани како средства чувани за тргување го вклучуваат и приходот од камата.

Неостварените добивки и загуби кои произлегуваат од промените на објективната вредност на средствата расположливи-за-продажба се признаваат директно во капиталот, освен загубите од оштетување и добивките и загубите од курсни разлики на монетарните ставки како што се должничките хартии од вредност, кои се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка.

При продажба и оштетување на финансиските средства расположливи-за-продажба кумулативните добивки и загуби кои претходно биле признаени во капиталот се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка. Во случај кога финансиските

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(з) Финансиски средства (продолжение)

(v) Мерење (продолжение)

средства расположиви-за-продажба носат камата, каматата пресметана по методот на ефективна камата се признава во извештајот за сеопфатната добивка.

(s) Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и паричните еквиваленти ги сочинуваат паричните средства во благајна, депозити по видување како и високоликвидните хартии од вредност со оригинален рок на достасаност помала од три месеци, кај кои постои незначителен ризик од промените во нивната објективна вредност.

Паричните средства и паричниот еквивалент се евидентираат во извештајот за финансиската состојба по амортизирана набавна вредност.

(и) Обезвреднување на средствата

(i) Недеривативни финансиски средства

На секој датум на известување финансиското средство кое не е по објективна вредност преку добивката и загубата се проценува за да се утврди дали има некој објективен доказ дека е обезвреднето. Финансиското средство се смета обезвреднето доколку постои објективен доказ дека се има случено настан на загуба после почетното признавање на средството, и дека настанот има негативен ефект на проценетите идни парични текови од тоа средство кои што можат да се проценат веродостојно.

Како објективен доказ дека финансиските средства (вклучувајќи ги и сопственичките хартии од вредност) се обезвреднети може да биде неисполнување на обврските или доцнење со плаќањата од страна на должникот, реструктурирање на износ од страна на Друштвото според услови кои Друштвото инаку не ги одобрува, индикации дека должникот банкротирал, негативни промени во платежната состојба на должниците или издавачите на Друштвото, економски услови кои кореспондираат со неисполнување на обврските или исчезнување на активниот пазар за хартии од вредност. Дополнително, за вложувања во сопственички инструменти, значителното или продолженото намалување на објективната вредност под неговата набавна вредност претставува објективен доказ дека средството е обезвреднето.

Заеми и побарувања

Друштвото издвојува загуби поради оштетување согласно *Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси* кој стапи на сила од 1 јануари 2011 година. Согласно овој правилник, Друштвото ги класификува сите поединечни побарувања по основ на премија за осигурување и побарувања по основ на регрес во категории во зависност од времето на доцнење на исполнување на обврските, сметано од денот на доспевање на побарувањето. Друштвото утврдува загуба поради обезвреднување со примена на проценти кои во зависност од деновите на доцнење во интервали се пропишани во правилникот. Барањата на овој правилник се применуваат проспективно од денот на стапување во сила на истиот.

Загуба поради обезвреднување на финансиските средства мерени по амортизирана набавна вредност (останатите побарувања на Друштвото) се пресметува како разлика помеѓу сметководствената вредност и сегашната вредност на очекуваните идни парични текови, дисконтирани со оригиналната ефективна каматна стапка на средството. Загубите поради обезвреднувањето се признаваат во добивката или загубата и се рефлектирани во сметката за исправка на вредноста на заеми и побарувањата. Каматата на обезвреднетите средства продолжува да се признава. Кога последователен настан (на пример плаќање на долгот од страна на должникот) предизвика намалување

5. **Значајни сметководствени политики (продолжение)**

(и) **Обезвреднување на средствата (продолжение)**

(i) **Недеривативни финансиски средства (продолжение)**

на износот на загубата поради обезвреднување, намалувањето на загубата поради обезвреднување се анулира преку добивката или загубата.

Финансиски средства расположливи за продажба

Загубите поради обезвреднување на финансиските средства расположливи за продажба се признаваат со рекласификација на загубите акумулирани во резервата за објективна вредност во капиталот. Кумулативната загуба која е рекласификувана од главнината во добивката или загубата е разликата помеѓу набавната вредност при стекнувањето нето од сите плаќања во однос на главницата и амортизацијата, и тековната објективна вредност, намалена за сите загуби поради обезвреднување претходно признаени во добивката или загубата. Промените во исправка на вредноста како резултат на временската вредност на парите се признаваат како компонента на приходи од камати.

Доколку во последователен период, загубата поради обезвреднување на расположливите-за-продажба должнички инструменти се намали, загубата се анулира низ добивката или загубата.

Сепак, секое последователно зголемување на објективната вредност на обезвреднети расположливи-за-продажба сопственички хартии од вредност се признава во останата сеопфатна добивка.

(ii) **Нефинансиски средства**

Сметководствената вредност на нефинансиските средства на Друштвото, се проценуваат на секоја дата на која се сочинува извештајот за финансиската состојба за да се утврди дали постои индикација според која некое средство може да биде обезвреднето. Доколку таква индикација постои се проценува надоместувачкиот износ на средството.

Загуба поради обезвреднување се признава кога сметководствената вредност на средството или неговата единица која генерира пари го надминува неговиот надоместувачки износ. Единица која генерира пари е најмалата група на средства која може да се идентификува, којашто генерира парични приливи од континуирана употреба коишто во голем степен се независни од паричните приливи од други средства или групи на средства. Загубите поради обезвреднување се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка.

Загубите поради обезвреднување признаени во однос на единиците кои генерираат пари се распределуваат на средствата во единиците (група на единици) на пропорционална основа.

Надоместувачкиот износ на средството или единицата која генерира пари е поголемата од неговата употребна вредност и неговата објективна вредност намалена за трошоците за продажба на средството. При проценката на употребната вредност, проценетите идни парични текови се дисконтираат до нивната сегашна вредност со употреба на дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и ризиците специфични за средството.

Загубата поради обезвреднување признаена во минати периоди се проценува на секоја дата на изготвување на извештајот за финансиската состојба заради утврдување на индикации дека загубата е намалена или можеби веќе не постои. Загубата поради обезвреднување се анулира доколку постои промена во оценките користени за утврдување на надоместувачкиот износ.

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(ј) Резервирања

Резервирање се признава во извештајот за финансиската состојба кога Друштвото како резултат на минат настан има сегашна законска или изведена обврска која може веродостојно да се измери и е веројатно дека ќе има одлив од Друштвото за подмирување на обврската. Резервирањата се утврдуваат со дисконтирање на очекуваните идни парични текови користејќи дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и каде што е потребно, ризиците специфични за обврската.

Резервирањата за неповолни договори се признава кога очекуваните користи кои произлегуваат од договорот се пониски од неизбежните трошоци за извршување на обврските по договорот. Резервирањето се мери по пониската сегашна вредност на очекуваните трошоци за прекинување на договорот и очекуваните нето трошоци од продолжување со работењето по договорот. Пред да го утврди резервирањето Друштвото признава, доколку има загуба поради безвреднување на средствата поврзано со тој договор.

(к) Заеми

Каматоносните заеми на почетокот се признаваат по објективна вредност намалена за со нив поврзаните трансакциони трошоци. Последователно по почетното признавање, каматоносните заеми се искажани по амортизирана набавна вредност вклучувајќи ја и било која разлика помеѓу набавната вредност и надоместувачката вредност признаена во извештајот за сеопфатната добивка во текот на годината според методот на ефективна камата.

(л) Акционерски капитал

(i) Обични акции

Обичните акции се класификувани како капитал. Дополнителните трошоци директно поврзани со издавање на обични акции и опции на акции се признаваат како намалување од капиталот.

(ii) Откуп на сопствени акции

Кога Друштвото откупува сопствени акции, износот на платениот надомест, вклучувајќи ги и директните зависни трошоци, се признаваат како промени во капиталот. Откупените акции се класифицираат како сопствени акции и претставуваат одбитна ставка од вкупниот капитал. Кога сопствените акции последователно се продадени, добиениот износ се признава како зголемување во капиталот, и вишокот или кусокот од трансакцијата се пренесува на/од премии од акции.

(iii) Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврски во периодот кога се објавени.

(љ) Финансиски вложувања во заеднички контролирани ентитети

Вложувањата во капитални инструменти во придужени друштва, со кои Друштвото посредно или непосредно стекнало удел или акции повеќе од 20% (помеѓу 20% и 50%) од основната главнина или гласачка моќ на Друштвото во кое се вложува, без оглед на средствата кои се вложуваат, во финансиските извештаи се искажува според методата на главнина. Вложувањето на почетокот, се признава според набавната вредност, а потоа сметководствената вредност на вложувањето се корегира (усогласува) за промена на уделот на Друштвото, како вложувач на нето средствата на Друштвото во кое е вложено. Добивката или загубата која припаѓа на придуженото друштво се признава во Извештајот за сеопфатна добивка (Биланс на успех).

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(м) Известување по сегменти

Оперативен сегмент е компонента на Друштвото вклучена во деловни активности од кои може да заработува приходи и да прави расходи, вклучувајќи приходи и расходи поврзани со трансакции со било кои компоненти на Друштвото. Оперативните резултати на оперативните сегменти на Друштвото редовно се прегледуваат од страна на Одборот на директори на Друштвото со цел за донесување на одлуки во врска со алокација на ресурсите на сегментот и оценување на нивната успешност, и за кои се расположливи дискрециони финансиски информации. Друштвото има само еден известувачки сегмент.

6. Сметководствени проценки и расудувања

Друштвото прави проценки и претпоставки кои влијаат на износите на средствата и обврските во наредната финансиска година. Проценките и со нив поврзаните претпоставки постојано се предмет на преоценување и се темелат на минато искуство и други фактори, вклучувајќи ги очекувањата за идните настани за кои се верува дека се извесни во соодветните околности.

(i) Клучни извори на несигурност во проценките

Подолу се презентирани проценките и претпоставките во врска со обврските по основ на осигурување. Во белешката 7 се обелоденети факторите на ризик кои произлегуваат од овие договори.

Резерви по договори за осигурување

Претпоставките кои влијаат на прикажаните износи на средства и обврски од осигурување се користат за да се утврди резервата по договори за осигурување, која е доволна за да се покријат обврските кои можат да произлезат од договорите за осигурување, доколку тие можат да се предвидат.

Како и да е, земајќи ја во предвид неизвесноста при утврдувањето на резервацијата на неподмирени штети, возможно е дека крајниот резултат ќе се разликува од оригинално утврдената обврска.

Општи договори за осигурување

На датумот на извештајот за финансиската состојба се одредуваат резерви за очекуваните конечни трошоци за подмирување на сите штети кои настанале се до тој датум, без оглед дали се пријавени или не, вклучувајќи ги и трошоците за разрешување на штетите, намалени за износите кои се веќе исплатени.

Резервите за штети не се дисконтираат за временската вредност на парите.

Изворите на податоци употребени како влезни информации за градење на претпоставките се типични и интерни за Друштвото, притоа применувајќи детални анализи кои се прават најмалку еднаш годишно. Претпоставките се проверуваат со цел да се утврди дали се конзистентни со информациите од пазарот или други објавени информации.

Друштвото обрнува посебно внимание на тековните трендови.

Проценката на настанатите, но сеуште непријавени штети (“ИБНР”) генерално е предмет на повисок степен на несигурност во однос на проценките на пријавените штети, за кои што Друштвото располага со повеќе информации. ИБНР штетите многу често може да станат видливи за Друштвото дури по неколку години по случувањето на настанот кој ја предизвикал таа штета.

Секоја пријавена штета се проценува поодделно, земајќи ги во предвид условите во кои настанала штетата, информациите достапни од проценителите на штети и минатите искуства за големината на слични штети. Проценките по поодделните предмети редовно се прегледуваат и се ажурираат со нови информации.

6. Сметководствени проценки и расудувања (продолжение)

(i) Клучни извори на несигурност во оценките (продолжение)

Општи договори за осигурување (продолжение)

Потешкотиите при проценувањето на резервите се разликуваат кај различните класи на осигурување од повеќе причини, вклучувајќи ги следниве:

- Разлики во условите на договорите за осигурување;
- Различна сложеност на штетите;
- Разлики во тежината на секоја штета;
- Разлики во периодот помеѓу настанувањето и пријавувањето на штетите.

Кај одредени класи на осигурување може да постојат значајни одолговлекувања од моментот на пријавување на штетата до моментот на разрешување на истата, така да не може со сигурност да се знаат конечните трошоци на датумот на извештајот за финансиската состојба.

Вредноста на резервите за настанати, а сеуште непријавени штети се проценуваат со примена на статистички методи. Овие методи го екстраполираат развојот на платените и настанати штети, просечниот трошок по штета и конечниот број на штети за секоја година во која се случуваат несреќите, врз основа на набљудувањата на развојот во претходните години и очекуваните коефициенти на штети.

Клучниот статистички метод кој се применува е методот на верижно скалило - (Chain Ladder method) кој користи историски податоци за проценување на очекуваниот исход на платените и настанати штети.

Примената на историски податоци подразбира дека начинот на развој на штетите ќе се повторува и во иднина. Поради тоа што ова не е секогаш така, методите на проценка се менуваат во зависност од условите. Причините може да бидат:

- Економски, правни, политички и социјални трендови (кои резултираат со, на пример разлики во очекуваното ниво на инфлација);
- Промена во портфолиото на договорите за осигурување;
- Влијанието на големите загуби.

Штетите од општите договори за осигурување се плаќаат по настанување на штетата. Договорите се склучуваат на кратки рокови, најчесто за период од една година, при што Друштвото има обврски по сите настанати осигурани настани за времетраењето на договорот.

Пократкиот рок на разрешување на овие штети му овозможува на Друштвото да има поголема сигурност при проценката на трошоците за штети и да пресметува помало ниво на резерви за настанатите, но сеуште непријавени штети.

6. Сметководствени проценки и расудувања (продолжение)

(i) Клучни извори на несигурност во оценките (продолжение)

Судски спорови

Друштвото се јавува како тужена страна во поголем број на предмети од страна на физички и правни лица по основ на надомест на штета. Според оценката на Друштвото најголем дел од овие предмети имаат основа и се очекува да се исплати одредена сума. Износот на резервација е направен врз основа на проценка и правно мислење на адвокатите и искуството кое го има Друштвото со слични предмети.

Исто така, Друштвото е инволвирано и во судски постапки надвор од осигурителното работење. Друштвото не верува дека крајниот исход од овие спорови ќе има негативно материјално влијание на резултатите на Друштвото. Подетално обелоденување има во белешка 35.

Претпоставки

Клучна претпоставка при оценките на Друштвото е искуството со развојот на штетите во минатото. Ова вклучува претпоставки за просечните трошоци за штети, трошоците за решавање на штетите, факторот на инфлацијата и бројот на штети во секоја година. При утврдувањето до која мера влијаат надворешните фактори, како што се судските одлуки и законската регулатива врз оценките се користи расудување.

Во текот на 2017 година немаше промена во претпоставките при утврдувањето на резервите по договорите за осигурување, а кои би биле материјални за финансиските извештаи.

(ii) Клучни сметководствени расудувања во примената на сметководствените политики на Друштвото

Одредени клучни сметководствени расудување во примената на сметководствените политики на Друштвото се презентирани подолу.

Класификација на договорите за осигурување

Договори за осигурување се договори со кои Друштвото прифаќа значителен ризик од осигурување од другата договорна страна (осигуреникот).

Класификација на финансиските средства и обврски

Сметководствените политики на Друштвото овозможуваат финансиските средства и обврски да бидат класификувани во одредени категории, во зависност од условите:

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2017 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

6. Сметководствени проценки и расудувања (продолжение)

(iii) Анализа на сензитивност

Друштвото го има проценето влијанието на промената на одредени клучни варијабли врз добивката за годината, капиталот и коефициентот на покриеност.

Споредбено со тековната позиција на капиталот, добивката за годината, капиталот, коефициентот на покриеност и солвентност со сопствениот капитал на 31 декември 2017 година и 31 декември 2016 година се презентирани во табелата подолу.

За годината завршена на 31 декември 2017 година:

<i>Во илјади денари</i>	Добивка за годината	Капитал и резерви	Потребно ниво на маргина на солвентност	Коефициент на покриеност	Промена на коефициент на покриеност
Тековна позиција на капиталот	85.202	831.106	215.695	385%	-
2% зголемување на приносот од вложувања	86.524	832.428	215.695	386%	1%
2% намалување на приносот од вложувања	83.880	829.784	215.695	385%	-1%
5% зголемување на настанати штети	57.336	803.239	215.695	372%	-13%
5% намалување на настанати штети	113.069	858.972	215.695	398%	13%
2% зголемување на вкупните трошоци	74.257	820.161	215.695	380%	-5%
2% намалување на вкупните трошоци	96.148	842.051	215.695	390%	5%
1% зголемување на курсот на МКД во однос на ЕУР	93.986	839.890	215.695	389%	4%
1% намалување на курсот на МКД во однос на ЕУР	76.419	822.322	215.695	381%	-4%

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2017 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

6. Сметководствени проценки и расудувања (продолжение)
(iii) Анализа на сензитивност (продолжение)

За годината завршена на 31 декември 2016 година:

<i>Во илјади денари</i>	Добивка за годината	Капитал и резерви	Потребно ниво на маргина на солвентност	Коефициент на покриеност	Промена на коефициент на покриеност
Тековна позиција на капиталот	54.560	750.577	202.890	370%	-
2% зголемување на приносот од вложувања	55.760	751.777	202.890	371%	1%
2% намалување на приносот од вложувања	53.360	749.377	202.890	369%	-1%
5% зголемување на настанати штети	29.507	725.524	202.890	358%	-12%
5% намалување на настанати штети	79.613	775.630	202.890	382%	12%
2% зголемување на вкупните трошоци	42.314	738.331	202.890	364%	-6%
2% намалување на вкупните трошоци	66.806	762.823	202.890	376%	6%
1% зголемување на курсот на МКД во однос на ЕУР	58.800	754.817	202.890	372%	2%
1% намалување на курсот на МКД во однос на ЕУР	50.320	746.337	202.890	368%	-2%

Резултатите од сите симулации покажуваат добро ниво на капитализираност на Друштвото. Најзначајно влијание врз добивката за годината, капиталот и коефициентот на покриеност има потенцијалната промена на настанатите штети.

При извршувањето на овие анализи претпоставка е дека останатите фактори се константни, а се менува само една варијабла. Треба да се нагласи дека информациите презентирани во табелите погоре се подготвени со примена на детерминистички пристап, така да не постои корелација помеѓу клучните варијабли и анализата не може да се пренесе на нив.

Каде што се смета дека варијаблите се нематеријални, не е проценето влијанието на незначајните промени на овие варијабли. Одредени варијабли може да не бидат материјални во моментот, но доколку се промени нивото на материјалност на одредена варијабла, треба да се направи проценка на влијанието на таа варијабла во иднина.

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик

Цели на управување со ризикот и политики за намалување на ризикот од осигурување

Управувањето на Друштвото со ризикот од осигурување и финансискиот ризик се критични за работењето на Друштвото. За општите договори за осигурување целта е да се одберат средства чиј рок и износ при достасување ќе биде усогласен со очекуваните парични одливи по основ на настанатите штети по тие договори.

Главната осигурителна активност на Друштвото претпоставува ризик од загуба од лица или организации кои што се директно изложени на ризикот. Овие ризици може да се однесуваат на имот, обврска, здравје, незгода или останати ризици што може да произлезат од осигурани настани. Друштвото е изложено на неизвесноста поврзана со времето на настанување, зачестеноста и тежината на штетите што произлегуваат од тие договори. Друштвото исто така е изложено и на пазарен ризик преку осигурителните и инвестиционите активности.

Друштвото управува со ризиците од осигурување преку поставување на лимити за осигурување, централизирано управување со реосигурувањето и следење на вонредни настани.

Стратегија за запишување на полиси за осигурување

Стратегијата на Друштвото за запишување на полиси за осигурување е да се постигне дисперзија со што би се обезбедило избалансирано портфолио и кое се базира на големо портфолио со слични ризици во текот на повеќе години, со што се намалува променливоста на резултатот.

Стратегијата на Друштвото за запишување на полиси за осигурување е презентирана во годишниот деловен план во кој се утврдени класите за осигурување, територијата на дејствување, како и индустриските сектори во кои Друштвото е подготвено да осигурува. Сите општи договори за осигурување се по природа годишни и осигурителот има право да одбие обновување или продолжување на истите, како и промена на условите на договорот при неговото продолжување.

Стратегија за реосигурување

Друштвото реосигурува дел од ризиците за осигурување за да ја контролира својата изложеност кон загуби и за да ги заштити изворите на капитал. Друштвото склучува комбинација од пропорционални и не пропорционални договори за реосигурување за да ја намали нето изложеноста. Најголем дел од договорите за реосигурување се темелат на пропорција од делот со задржувачки лимити кои варираат по вид на осигурување. Исто така, Друштвото купува и факултативно реосигурување во одредени специфични случаи.

Факултативните договори мора претходно да бидат посебно одобрени и трошоците по нив редовно се следат.

Договорите за реосигурување содржат кредитен ризик и таквите средства повратени од реосигурителите, се искажуваат по утврдување на загуба за оштетување како резултат на настанато признаено средство. Друштвото редовно ја следи финансиската состојба на реосигурителите и периодично ги проверува договорите со реосигурителите. Раководството на Друштвото ги определува минималните безбедносни критериуми за прифатливо реосигурување и следи дали при склучувањето на договорите за реосигурување истите се запазени. Исто така, раководството на Друштвото редовно ја следи успешноста на програмата за реосигурување. Кредитниот ризик на реосигурувањето е подетално објаснет подолу во оваа белешка.

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2017 година

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Усогласеност на средствата и обврските

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одредени лимити во однос на политиката за усогласување на средствата и обврските на Друштвото.

Друштвото активно управува со својата финансиска позиција користејќи пристап со кој се балансира квалитетот, дисперзија, ликвидноста и повратот на вложувањата, земајќи ги во предвид лимитите одредени во Законот за супервизија на осигурувањето. Главна цел е да се усогласат паричните текови на средствата и обврските.

Согласно законската регулатива, Друштвото е должно да вложува средства во висина барем еднаква на техничките резерви. На 31 декември 2017 година, дел од вложувањата кои служат како средства што ги покриваат резервите по договорите за осигурување изнесуваат 1.458.034 илјади денари (2016: 1.443.996 илјади денари). Овие средства се состојат од банкарски сметки и депозити во банки, акции, државни записи и обврзници, како и обврзници издадени од странски правен субјект.

Во табелата е презентирано усогласувањето на средствата со обврските согласно законските барања, во врска со средствата што ги покриваат техничките резерви:

<i>Во илјади денари</i>	2017	2016
Средства		
Парични средства во благајна и средства на банкарските сметки	25.828	31.057
Депозити во банки	368.225	342.000
Обврзници и други должнички хартии за кои гарантира РМ - државни записи	18.563	68.644
Обврзници и други должнички хартии за кои гарантира РМ - државни обврзници	1.040.019	931.985
Акции издадени врз основа на одобрение на Комисијата за хартии од вредност - сопственички хартии од вредност	3.600	3.600
Вложувања во инвестициони фондови	1.799	1.612
Вложувања во долгорочни обврзници и хартии од вредност чиј издавач е странски правен субјект од Земја членка на ЕУ	-	65.098
Друг вид вложувања согласно правилата на АСО	-	-
Вкупно вложени средства од техничките резерви	<u>1.458.034</u>	<u>1.443.996</u>
Обврски (Технички резерви)		
Бруто резерви по договори за осигурување	1.249.199	1.279.585
Дел за реосигурителот	<u>(139.240)</u>	<u>(156.614)</u>
Вкупно резерви по договори за осигурување (нето)	<u>1.109.959</u>	<u>1.122.971</u>
Усогласеност на средствата и обврските	<u>348.075</u>	<u>321.025</u>

Согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето и “Правилникот за видовите и карактеристиките на средствата кои ги покриваат техничките резерви, како и детално пласирање и ограничување на тие вложувања и нивно вреднување” паричните средства во благајна и средствата на банкарските сметки не смеат да надминат 3% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви. Депозитите во банки не смеат да надминат 60% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви. Обврзниците или другите хартии од вредност издадени и гарантирани од Република Македонија не смеат да надминат 80% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви.

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Усогласеност на средствата и обврските (продолжение)

Исто така, акциите издадени врз основа на одобрение на Комисијата за хартии од вредност не смеат да надминат 30% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви, додека за инвестициони фондови вложувањата не смеат да надминат 20%. На 31 декември 2017 година, паричните средства во благајна и средствата на банкарските сметки изнесуваат 1,8% (2016: 2,2%), краткорочните депозити во банки изнесуваат 25,3% (2016: 23,7%), државните записи и државните обврзници изнесуваат 72,6% (2016: 69,3%), акциите изнесуваат 0,2% (2016: 0,2%), вложувањата во инвестициони фондови изнесуваат 0,1% (2016: 0,1%), додека вложувањата во долгорочни обврзници чиј издавач е странски правен субјект изнесуваат 0% (2016: 4,5%) од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви.

Одговорност кон трети лица

Карактеристики

Друштвото склучува договори за осигурување од одговорност кон трети лица. Согласно овие договори надомест се исплатува за претрпени повреди од физички лица, вклучувајќи вработени или трети лица. Главно, оваа класа на осигурување се однесува на претрпени телесни повреди.

Времетраењето на процесот на исплата на штетата од датумот на пријавување на штета до датумот на разрешување на истата зависи од повеќе фактори, како што се природата на покритието, условите на полисата како и тоа кој суд е надлежен според договорот.

Поголемиот дел од штетите за претрпени телесни повреди имаат релативно краток период на разрешување, а најчесто тој период изнесува една година.

Најголем дел од договорите за осигурување од одговорност кон трети лица не се предмет на значајна комплексност така да и крајниот исход е помалку неизвесен. Генерално овие договори резултираат со помала неизвесност во проценките.

Управување со ризикот

Управувањето со ризикот од договори за осигурување од одговорност кон трети лица се прави главно преку цената, дизајнот на производот, изборот на ризик, соодветна стратегија за инвестирање, проценка и реосигурување. Друштвото ги следи и реагира на промените на општите економски и комерцијални услови во опкружувањето во кое работи за да се осигура дека само оние ризици кои се во согласност со критериумите на Друштвото се предмет на осигурување.

Главен ризик во договорите за осигурување од одговорност кои резултираат со претрпени телесни повреди е трендот судовите да одредуваат високо ниво на надомест. При утврдувањето на премијата Друштвото претпоставува дека трошоците ќе се зголемат пропорционално со крајно расположливите инфорамции.

Клучните ризици поврзани со овие договори се поврзани со осигурувањето, конкуренцијата, искуството со штети и евентуалноста осигурениците да преувеличат или измислат штета.

Имот

Карактеристики

Друштвото склучува договори за осигурување на имот што се наоѓа на територијата на Република Македонија. Договорите за осигурување на имот до одредени лимити го заштитуваат осигуреникот од загуба или штета на нивниот имот.

Повратот на акционерите по основ на овие договори произлегува од вкупните наплатени премии од осигурениците намалени за износот на платени штети и трошоците на Друштвото.

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Имот (продолжение)

Карактеристики (продолжение)

Цел на Друштвото е да заработува приход од вложувања заради временската разлика помеѓу наплатата на премии и плаќањето на штети по основ на овој вид на осигурување.

Настанот што предизвикува штета на градежни објекти или друг имот најчесто се случува ненадејно (како што е пожар или кражба) при што причината за штета лесно се определува. Во овој случај, штетата ќе биде брзо пријавена и може да биде разрешена без одлагање. Соодветно имотното осигурување се класификува како краткорочно, што значи дека зголемувањето на трошоците и повратот на вложувањето се од помало значење.

Управување со ризикот

Главните ризици поврзани со овие договори е ризикот од осигурување, ризикот од дејствувањата на конкуренцијата и искуството со штети (вклучувајќи го и променливото настанување на природни непогоди). Друштвото исто така е изложено и на ризик од осигурениците да ја преувеличат или измислат штетата. Ова во голема мерка објаснува зошто економските услови се во корекција со профитабилноста на портфолиото на договори за осигурување на имот.

Ризикот од овие осигурувања е ризикот Друштвото да наплати несоодветна премија за различните имоти што ги осигурува. Ризикот од секоја поодделна полиса ќе варира во зависност од повеќе фактори како што се локацијата, воспоставените сигурносни мерки и староста на имотот. За осигурувањето на домашен имот, се очекува голем број од имотите да бидат изложени на слични ризици. Меѓутоа, ова не важи за деловните објекти.

Голем број од деловните објекти претставуваат специфична комбинација на локација, вид на работење и воспоставени сигурносни мерки. Пресметката на премијата е пропорционална со ризикот овие полиси да бидат субјективни и со тоа и по ризични.

Друштвото го реосигурува ризикот пропорционално со задржување на ризикот до определен лимит кој е различен во зависност од типот на производот и територијата.

Осигурување на возила

Карактеристики

Друштвото склучува договори за осигурување на возила на територијата на Република Македонија. Ова осигурување вклучува осигурување и на имот и одговорност кон трети лица и е краткорочно. Брзото плаќање го заштитува осигуреникот од загубата на вредноста на физичка штета на возилото и на имотот во моментот на случување на штетниот настан, предмет на одредени лимити или надминувања.

За разрешување на штетите во кои се претрпени телесни повреди е потребно повеќе време и се покомплексни за да се проценат. Овие видови на осигурување на моторни возила исто така покриваат и штети од одговорност кон трети лица и смртен случај или повреда.

Управување со ризикот

Генерално гледано овие штети се помалку комплексни и е потребно пократок период за да се разрешат, така што тие носат умерен ризик. Друштвото редовно ги следи трендовите и соодветно реагира на промените на надоместот за овој вид на повреди, судските парници и зачестеноста на пријавување на штети.

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Осигурување на возила (продолжение)

Управување со ризикот (продолжение)

Зачестеноста на овие штети зависи од неповолните временски услови и бројот на пријавени штети е поголем во зимските месеци. Исто така, истите зависат и од цената на горивото и економските активности, кои што влијаат на сообраќајните активности.

Друштвото го реосигурува ризикот непропорционално со вишок над покриеност на загуба, што му овозможува на осигурителот задржување на ризиците до одреден утврден лимит.

Развој на штети

Друштвото нема презентирани информации за развојот на штети т.е споредба меѓу исплатените штети и резервата, првенствено поради тоа што тие типично се разрешуваат во рок од една година.

Концентрација на ризикот од осигурување

Главен аспект на ризикот од осигурување со кој се соочува Друштвото е концентрацијата на ризик која може да постои доколку се случи одреден штетен настан кој би можел значително да влијае врз обврските на Друштвото. Ова може да произлезе од еден договор за осигурување или повеќе помали, но поврзани договори кои би можеле да предизвикаат значителни обврски за Друштвото. Важен аспект на концентрација на ризикот од осигурување е дека може да настане со кумулирање на ризиците од повеќе поодделни класи на осигурување.

Концентрација може да настане и кај многу сериозни, ретки настани, како што се природни катастрофи, како и кај настани кои се поврзани со одредени групи или територии.

(i) Географска и секторска концентрација

Ризиците на кои е изложено Друштвото се лоцирани во Република Македонија.

Раководството верува дека Друштвото не е изложено на значителна концентрација кон ниедна група на осигуреници од социјален, професионален, старосен или друг аспект.

(ii) Концентрација од многу сериозни, ретки настани

Според нивната природа и настанување овие настани ретко се случуваат. Тие претставуваат сериозен ризик за Друштвото бидејќи случувањето на ваков настан, би имал значително влијание врз паричните одливи на Друштвото.

Друштвото управува со овие ризици на следните начини:

Првенствено ризикот се управува преку склучување на соодветни договори за осигурување. Агентите за осигурување не смеат да склучат договор доколку очекуваните добивки не се пропорционални на ризикот.

Како второ, овој ризик се управува и преку склучување на договори за реосигурување. Друштвото склучува договори за реосигурување, како што се - вишок на ризик за класата на осигурување имот, договор за екседентно техничко реосигурување, квотен договор за реосигурување на ризикот земјотрес и вишок на штета за зелена карта. Друштвото редовно ја следи програмата за реосигурување, како и трошоците и користите од истата.

7. **Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

Финансиски ризик

Друштвото е изложено на финансиски ризик преку финансиските средства, финансиските обврски, средствата од реосигурување, обврските за осигурување и реосигурување. Поконкретно, главен финансиски ризик е дека приливите по основ на финансиски средства нема да бидат доволни за да се подмират обврските кои произлегуваат од договорите за осигурување. Финансискиот ризик ги опфаќа ризикот од каматни стапки, валутниот ризик, ликвидносниот ризик и кредитниот ризик.

Цел на Друштвото е да ги усогласи обврските по основ на договорите за осигурување со средства со ист или сличен ризик. Ова му обезбедува на Друштвото сите достасани обврски редовно да ги исплаќа.

(i) **Каматен ризик**

Изложеноста на Друштвото на каматен ризик првенствено произлегува од портфолиото на вложувања.

Според раководството на Друштвото најголем дел од осигурителните договори се краткорочни и каматниот ризик се намалува преку вложување во должнички инструменти и депозити во домашни банки. Не-сопственичкиот дел од финансиските средства е изложен на каматен ризик, иако најголем дел од нив се со фиксна камата (државни записи и обврзници).

Краткорочните обврски за осигурување и реосигурување не се директно осетливи на пазарните каматни стапки бидејќи се недисконтирани и се некаматоносни.

Заеднички обврски

Друштвото има обврски кон Националното Биро за Осигурување во сооднос со учеството на Друштвото во штетите кои произлегуваат од осигурување на моторни возила, причинети од непознати сторители или неосигурани возила. Дополнително, Друштвото како и останатите друштва кои се вклучени на пазарот и вршат осигурување на моторни возила, е обврзано да учествува со дел во неисплатените штети кои произлегуваат од осигурувањето на моторни возила, во случај на ликвидирање на било кое осигурително друштво на пазарот, во согласност со Законот за супервизија на осигурувањето.

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2017 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

(i) **Каматен ризик (продолжение)**

За годината завршена на 31 декември 2017 година:

Во илјади денари	Белешка	Вкупно	Инструменти со фиксна каматна стапка					Некаматно-носни
			Инструменти со променлива каматна стапка	До 1 месец	1 до 3 месеци	3 месеци до 1 година	1 до 5 години	
Средства								
Финансиски вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	25	85.408	25.837					59.571
Финансиски вложувања расположливи за продажба	26А	833.638		331.371	81.706	276.179	138.983	5.399
Депозити, заеми и останати пласмани	26Б, 26В	598.568	202.225	26.000	50.000	271.780		18.563
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	27	139.240						139.240
Одложени и тековни даночни средства		-						-
Побарувања од непосредни работи на осигурување	28	299.637						299.637
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување		217						217
Останати побарувања	29А, 29Б, 29В	47.655						47.655
Парични средства и останати парични еквиваленти	31Б	25.828						25.828
Активни временски разграничувања	32	118.513						118.513
Вкупно средства		2.148.704	228.062	357.371	131.706	547.959	138.983	714.623
Обврски								
Бруто технички резерви	38	(1.249.199)						(1.249.199)
Останати резерви		(6.276)						(6.276)
Одложени и тековни даночни обврски	39	(8.016)						(8.016)
Обврски од непосредни работи на осигурување	40	(26.492)						(26.492)
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување	40	(30.154)						(30.154)
Останати обврски	41	(73.528)						(73.528)
Пасивни временски разграничувања	42	(23.173)						(23.173)
Вкупно обврски		(1.416.838)	-	-	-	-	-	(1.416.838)
Неусогласеност на средствата и обврските		731.866	228.062	357.371	131.706	547.959	138.983	(702.215)

Триглав Осигурување АД Скопје
 Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2017 година
 (Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

(i) Финансиски ризик (продолжение)

Капатен ризик (продолжение)

За годината завршена на 31 декември 2016 година:

Белешка	Вкупно	Инструменти со променлива каматна стапка	Инструменти со фиксна каматна стапка					Некато-носни
			До 1 месец	1 до 3 месеци до 1 година	3 месеци до 1 година	1 до 5 години	Повеќе од 5 години	
<i>Во илјади денари</i>								
Средства								
Финансиски вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	25.870	25.870	-	-	-	-	-	-
Финансиски вложувања расположливи за продажба	1.002.295	-	-	101.920	696.607	198.556	5.212	-
Депозити, заеми и останати пласмани	410.644	312.000	-	30.000	-	-	68.644	-
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	156.614	-	-	-	-	-	156.614	-
Одложени и тековни даночни средства	-	-	-	-	-	-	-	-
Побарувања од непосредни работи на осигурување	298.819	-	-	-	-	-	298.819	-
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	10.603	-	-	-	-	-	10.603	-
Останати побарувања	29A, 29B, 29V	67.234	-	-	-	-	67.234	-
Парични средства и останати парични еквиваленти	31Б	31.057	-	-	-	-	31.057	-
Активни временски разграничувања	32	109.924	-	-	-	-	109.924	-
Вкупно средства	2.113.060	337.870	-	131.920	696.607	198.556	748.107	-
Обврски								
Бруто технички резерви	38	(1.279.585)	-	-	-	-	(1.279.585)	-
Останати резерви		(4.673)	-	-	-	-	(4.673)	-
Одложени и тековни даночни обврски	39	(10.536)	-	-	-	-	(10.536)	-
Обврски од непосредни работи на осигурување	40	(16.829)	-	-	-	-	(16.829)	-
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување	40	(77.003)	-	-	-	-	(77.003)	-
Останати обврски	41	(70.782)	-	-	-	-	(70.782)	-
Пасивни временски разграничувања	42	(17.117)	-	-	-	-	(17.117)	-
Вкупно обврски		(1.476.525)	-	-	-	-	(1.476.525)	-
Неусогласеност на средствата и обврските		636.535	-	131.920	696.607	198.556	(728.418)	-

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

(ii) Кредитен ризик

Кредитниот ризик претставува сметководствена загуба што би била признаена доколку договорната странка не ги исполни договорените обврски. За да ја контролира изложеноста кон кредитниот ризик, Друштвото редовно врши кредитна проценка на финансиската состојба на овие странки.

Побарувања по основ на осигурување

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога осигурениците нема да ги исполнат своите финансиски обврски што произлегуваат од договорите за осигурување. Изложеноста на Друштвото изнесува максимално до износот на сметководствената вредност на побарувањата по основ на премија и останатите побарувања. Побарувањата по основ на премии се од голем број на клиенти, така да концентрацијата на кредитен ризик е минимална. Друштвото редовно ги следи побарувањата по основ на премии, со што изложеноста кон лоши побарувања е контролирана.

Средства од реосигурување

Друштвото е изложено на кредитен ризик и преку средствата од реосигурување. Најголемиот дел од договорите за реосигурување се склучени со Позаваровалница Триглав која е членка на Триглав групацијата кон која припаѓа и Друштвото. Раководството на Друштвото редовно прави оценка на кредитоспособноста на реосигурителите за да може да ја ажурира стратегијата за реосигурување.

Финансиски инструменти

Друштвото е изложено на кредитен ризик кај финансиските инструменти во однос на можната ненаплатливост од другите странки.

Сепак земајќи во предвид дека најголемиот дел од вложувањата на Друштвото се во државни записи, државни обврзници и орочени депозити во домашни банки, не се очекува овие вложувања да не се повратат. Друштвото редовно ја анализира наплатливоста на дадените заеми и доколку е потребно, одредува соодветна исправка на вредноста.

Триглав Осигурување АД Скопје
 Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2017 година
 (Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

(ii) Кредитен ризик (продолжение)

Анализа на максимална изложеност на кредитен ризик

	Побарувања од непосредни работи од осигурување		Вложувања расположливи за продажба		Орочени депозити, дадени заеми и останати пласмани		Парични средства и парични еквиваленти	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
<i>Во илјади денари</i>								
Сметководствена вредност на побарувања за кои Друштвото има издвоено исправка на вредноста	543.890	637.818	-	-	117.995	124.737	-	-
Исправка на вредноста на побарувањата	(448.694)	(538.747)	-	-	(117.995)	(124.737)	-	-
Сметководствена вредност на побарувањата намалени за исправка на вредноста	95.196	99.071	-	-	-	-	-	-
Сметководствена вредност на достасани побарувања за кои Друштвото нема издвоено исправка на вредноста	34.185	30.544	-	-	-	-	-	-
Старосна структура на достасани побарувања за кои нема издвоено исправка на вредноста								
до 3 месеци	-	-	-	-	-	-	-	-
од 3 месеци до 1 година	-	-	-	-	-	-	-	-
над 12 месеци	-	-	-	-	-	-	-	-
Недостасани побарувања за кои нема издвоено исправка на вредноста	34.185	30.544	-	-	-	-	-	-
Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик пред исправката на вредноста	170.256	169.204	833.638	1.002.295	598.568	410.644	25.828	31.057
Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик намалени за исправката на вредноста	748.331	837.566	833.638	1.002.295	716.563	535.381	25.828	31.057
	(448.694)	(538.747)	-	-	(117.995)	(124.737)	-	-
Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик намалени за исправката на вредноста	299.637	298.819	833.638	1.002.295	598.568	410.644	25.828	31.057

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2017 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

(iii) Валутен ризик

Друштвото е изложено на валутен ризик преку трансакциите во странска валута и преку средствата и обврските во странска валута.

За да го избегне ризикот од негативното влијание на промената на девизните курсеви, Друштвото претежно има средства и обврски во евра. Денарот е врзан за еврото и монетарната проекција е дека девизниот курс на денарот во однос на еврото ќе биде стабилен.

Во табелите подолу е прикажана изложеноста на Друштвото на валутен ризик. Во табелите е презентирана сметководствената вредност на средствата и обврските, по валути.

За годината завршена на 31 декември 2017 година:

<i>Во илјади денари</i>	МКД	ЕУР	УСД	Останати странски валути	Вкупно
Средства					
Финансиски вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	85.409	-	-	-	85.409
Финансиски вложувања расположливи за продажба	343.806	489.832	-	-	833.638
Депозити, заеми и останати пласмани	598.568	-	-	-	598.568
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	-	131.577	7.491	172	139.240
Одложени и тековни даночни средства	-	-	-	-	-
Побарувања од непосредни работи на осигурување	299.637	-	-	-	299.637
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	-	71	146	-	217
Останати побарувања	43.437	4.218	-	-	47.655
Парични средства и останати парични еквиваленти	25.020	215	593	-	25.828
Активни временски разграничувања	118.513	-	-	-	118.513
Вкупно средства	1.514.389	625.913	8.230	172	2.148.704
Обврски					
Бруто технички резерви	(1.015.040)	(217.033)	-	(17.127)	(1.249.199)
Останати резерви	(6.276)	-	-	-	(6.276)
Одложени и тековни даночни обврски	(8.016)	-	-	-	(8.016)
Обврски од непосредни работи на осигурување	(17.425)	(8.956)	-	(111)	(26.492)
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување	-	(21.860)	(8.049)	(245)	(30.154)
Останати обврски	(68.798)	(4.630)	-	(100)	(73.528)
Пасивни временски разграничувања	(23.173)	-	-	-	(23.173)
Вкупно обврски	(1.138.727)	(252.479)	(8.049)	(17.582)	(1.416.837)
Нето вредност	375.662	373.434	181	(17.410)	731.867

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2017 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

(iii) Валутен ризик

За годината завршена на 31 декември 2016 година:

<i>Во илјади денари</i>	МКД	ЕУР	УСД	Останати странски валути	Вкупно
Средства					
Финансиски вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	25.870	-	-	-	25.870
Финансиски вложувања расположливи за продажба	443.293	559.002	-	-	1.002.295
Депозити, заеми и останати пласмани	410.644	-	-	-	410.644
Дел за соосигурување и реосигурување во брuto техничките резерви	-	150.328	5.333	953	156.614
Одложени и тековни даночни средства	-	-	-	-	-
Побарувања од непосредни работи на осигурување	298.819	-	-	-	298.819
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	-	10.457	146	-	10.603
Останати побарувања	62.915	4.319	-	-	67.234
Парични средства и останати парични еквиваленти	29.696	1.275	35	51	31.057
Активни временски разграничувања	109.924	-	-	-	109.924
Вкупно средства	1.381.161	725.381	5.514	1.004	2.113.060
Обврски					
Бруто технички резерви	(1.029.601)	(230.903)	-	(19.081)	(1.279.585)
Останати резерви	(4.673)	-	-	-	(4.673)
Одложени и тековни даночни обврски	(10.536)	-	-	-	(10.536)
Обврски од непосредни работи на осигурување	(14.740)	(2.075)	-	(14)	(16.829)
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување	-	(67.873)	(7.753)	(1.377)	(77.003)
Останати обврски	(70.146)	(563)	-	(73)	(70.782)
Пасивни временски разграничувања	(17.117)	-	-	-	(17.117)
Вкупно обврски	(1.146.813)	(301.414)	(7.753)	(20.545)	(1.476.525)
Нето вредност	234.348	423.967	(2.239)	(19.541)	636.535

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)
Финансиски ризик (продолжение)

(iv) Ризик на ликвидност

Ризикот на ликвидност претставува ризик дека едно лице ќе се соочи со тешкотии при обезбедувањето на средства за да ги подмири паричните обврски што произлегуваат од финансиските инструменти. Ризикот на ликвидност може да произлезе или од неможноста да се продадат финансиски средства во најкус можен рок по нивната објективна вредност; или неспособност на подмирување на обврските кои произлегуваат од договорите; или пак обврските за осигурување доспеале порано за исплата од очекувањето; или пак неспособност да генерира парични средства според предвидувањата.

Најголемот ризик од ликвидност со кој се соочува Друштвото се дневните барања за расположливите парични средства во однос на појавата на штети од договорите за осигурување.

Друштвото управува со ликвидноста преку политиката за ризик на ликвидност која се спроведува со: планирање на тековните и можните одливи на парични средства и соодветни приливи на истите; редовна контрола на ликвидноста и усвојување на соодветни мерки за спречување или отстранување на причините за неликвидност. Како дел од политиката за управување со ликвидноста Друштвото одржува портфолио на високо ликвидни средства.

Друштвото е должно да ја одржува својата ликвидност согласно Законот за супервизија на осигурувањето, врз основ на кој ликвидните средства на осигурителното друштво кое се занимава со животно осигурување и/или пак реосигурување треба во секој момент да бидат барем еднакви на доспеаните обврски и обврските кои наскоро ќе доспеат.

Друштвото исто така има готовина во банки и други високо ликвидни средства во секој момент, за да се заштити од непотребна концентрација на ризикот и за да биде во можност да ги преземе обврските за плаќање како и потенцијалните обврски за плаќање како што достасуваат.

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2017 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

(iv) Ризик на ликвидност (продолжение)

Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски

Анализата на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена достасаност е како што следи:

За годината завршена на 31 декември 2017 година е како што следи:

<i>Во илјади денари</i>	До 1 година	1 до 5 години	Повеќе од 5 години	Вкупно
Средства				
Финансиски вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	85.409	-	-	85.409
Финансиски вложувања расположливи за продажба	418.476	276.179	138.983	833.638
Депозити, заеми и останати пласмани	174.563	424.005	-	598.568
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	139.240	-	-	139.240
Одложени и тековни даночни средства	-	-	-	-
Побарувања од непосредни работи на осигурување	299.637	-	-	299.637
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	217	-	-	217
Останати побарувања	47.655	-	-	47.655
Парични средства и останати парични еквиваленти	25.828	-	-	25.828
Активни временски разграничувања	118.513	-	-	118.513
Вкупно средства	1.309.538	700.184	138.983	2.148.705
Обврски				
Бруто технички резерви	(1.249.199)	-	-	(1.249.199)
Останати резерви	(374)	(1.544)	(4.358)	(6.276)
Одложени и тековни даночни обврски	(5.752)	(1.002)	(1.262)	(8.016)
Обврски од непосредни работи на осигурување	(26.492)	-	-	(26.492)
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување	(30.154)	-	-	(30.154)
Останати обврски	(73.528)	-	-	(73.528)
Пасивни временски разграничувања	(23.173)	-	-	(23.173)
Вкупно обврски	(1.408.672)	(2.546)	(5.620)	(1.416.838)
Неусогласеност на средствата и обврските	(99.134)	697.638	133.363	731.867

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2017 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

(iv) Ризик на ликвидност (продолжение)

Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски

Анализата на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена достасаност е како што следи:

За годината завршена на 31 декември 2016 година е како што следи:

Во илјади денари	До 1 година	1 до 5 години	Повеќе од 5 години	Вкупно
Средства				
Финансиски вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	25.870	-	-	25.870
Финансиски вложувања расположливи за продажба	107.132	696.607	198.556	1.002.295
Депозити, заеми и останати пласмани	380.644	30.000	-	410.644
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	156.614	-	-	156.614
Одложени и тековни даночни средства	-	-	-	-
Побарувања од непосредни работи на осигурување	298.819	-	-	298.819
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	10.603	-	-	10.603
Останати побарувања	67.234	-	-	67.234
Парични средства и останати парични еквиваленти	31.057	-	-	31.057
Активни временски разграничувања	109.924	-	-	109.924
Вкупно средства	1.187.897	726.607	198.556	2.113.060
Обврски				
Бруто технички резерви	(1.279.585)	-	-	(1.279.585)
Останати резерви	(198)	(1.298)	(3.177)	(4.673)
Одложени и тековни даночни обврски	(7.549)	(1.991)	(996)	(10.536)
Обврски од непосредни работи на осигурување	(16.829)	-	-	(16.829)
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување	(77.003)	-	-	(77.003)
Останати обврски	(70.782)	-	-	(70.782)
Пасивни временски разграничувања	(17.117)	-	-	(17.117)
Вкупно обврски	(1.469.063)	(3.289)	(4.173)	(1.476.525)
Неусогласеност на средствата и обврските	(281.166)	723.318	194.383	636.535

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2017 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

8.

Објективна вредност

Табелата ја прикажува класификацијата на секоја класа на финансиски средства и обврски на Друштвото и нивната објективна вредност:

Во илјади денари	Белешка	Кредити и побарувања	Чувани до достапност	Расположливи за продажба	Останата амортизирана вредност	Вкупна сметководствен а вредност	Објективна вредност
31 декември 2017							
финансиски вложувања расположливи за продажба	26А	-	-	833.638	-	833.638	833.638
Депозити, заеми и останати пласмани	26Б, 26В	598.568	-	-	-	598.568	598.568
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	27	139.240	-	-	-	139.240	139.240
Побарувања по основ на осигурување	28	299.637	-	-	-	299.637	299.637
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување		217	-	-	-	217	217
Останати побарувања	29А, 29Б, 29В	47.655	-	-	-	47.655	47.655
Парични средства и останати парични еквиваленти	31Б	25.828	-	-	-	25.828	25.828
		1.111.146	-	833.638	-	1.944.783	1.944.783
Обврски од непосредни работи на осигурување	40	-	-	-	26.492	26.492	26.492
Останати обврски	41	-	-	-	73.528	73.528	73.528
		-	-	-	100.020	100.020	100.020
31 декември 2016							
финансиски вложувања расположливи за продажба	26А	-	-	1.002.295	-	1.002.295	1.002.295
Депозити, заеми и останати пласмани	26Б, 26В	410.644	-	-	-	410.644	410.644
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	27	156.614	-	-	-	156.614	156.614
Побарувања по основ на осигурување	28	298.819	-	-	-	298.819	298.819
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување		10.603	-	-	-	10.603	10.603
Останати побарувања	29А, 29Б, 29В	67.234	-	-	-	67.234	67.234
Парични средства и останати парични еквиваленти	31Б	31.057	-	-	-	31.057	31.057
		974.971	-	1.002.295	-	1.977.266	1.977.266
Обврски од непосредни работи на осигурување	40	-	-	-	16.829	16.829	16.829
Останати обврски	41	-	-	-	70.782	70.782	70.782
		-	-	-	87.611	87.611	87.611

Менаџментот смета дека не постои значајна разлика помеѓу сметководствената и објективната вредност на финансиските средства и обврски на Друштвото.

9. Оперативни сегменти

Продукти, услуги и главни потрошувачи

Основна дејност на Друштвото е неживотно осигурување, а најзначајни активности на Друштвото се осигурување од незгоди, осигурување на моторни возила, осигурување од пожар, туристичко осигурување, осигурување на домаќинства, како и осигурување на имот. Во овие области на компанијата нуди широк асортиман на производи, за покривање на зголемената побарувачка на пазарот на осигурување во Македонија.

Приходот на Друштвото е составен од приходи од премија за осигурување, приходи од инвестиции и приходи од реосигурители.

Друштвото нуди услуги за осигурување на некои од најголемите локални компании во областа на производство и дистрибуција на енергија, производство, транспорт и логистика, како и финансиски услуги.

Географски области

При презентирање на информациите врз основа на географските области, приходот се прикажува врз основа на географската локација на потрошувачите, а средствата се прикажуваат врз основа на географската локација на средствата.

Приход од сегменти

Приходот од сегменти се состои од бруто приход од премија за осигурување, приходи од провизии и надомести и финансиски приход.

<i>Во илјади денари</i>	Република Македонија	Останати земји	Вкупно
2017			
Приходи од бруто премија од осигурување	1.312.647	-	1.312.647
Приходи од вложувања	65.384	718	66.102
Не-тековни средства *	99.239	-	99.239
2016			
Приходи од бруто премија од осигурување	1.328.138	-	1.328.138
Приходи од вложувања	59.567	440	60.007
Не-тековни средства *	114.042	-	114.042

* Ги вклучува недвижностите, опремата и нематеријалните средства

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2017 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

10.

Премии

Анализа на остварени премии со состојба 31 декември 2017 година:

<i>Во илјади денари</i>	Бруто полисирана премија	Промена во бруто резерви за преносна премија	Пренесена премија на реосигурителите и соосигурителите	Промена во резерви за преносна премија на реосигурителите и соосигурителите	Нето приходи од премија за осигурување
Осигурување од незгода	120.210	(9.071)	(978)	(85)	110.076
Осигурување на шински, моторни возила и воздухоплови	187.707	28.158	(21.118)	(325)	194.422
Одговорност кон трети лица	581.467	(14.940)	(30.560)	271	536.238
Осигурување на имот од пожар и други осигурувања на имот	272.641	16.531	(96.403)	(19.377)	173.392
Осигурување на стока во превоз	18.236	(696)	(17.247)	782	1.075
Општа одговорност	38.884	3.731	(26.192)	(5.060)	11.363
Останато	93.502	(2.465)	(31.952)	638	59.723
Вкупно премии	1.312.647	21.248	(224.450)	(23.156)	1.086.289

Анализа на остварени премии со состојба 31 декември 2016 година:

<i>Во илјади денари</i>	Бруто полисирана премија	Промена во бруто резерви за преносна премија	Пренесена премија на реосигурителите и соосигурителите	Промена во резерви за преносна премија на реосигурителите и соосигурителите	Нето приходи од премија за осигурување
Осигурување од незгода	111.986	1.925	(377)	(4.471)	109.063
Осигурување на шински, моторни возила и воздухоплови	217.204	(20.355)	(2.625)	662	194.886
Одговорност кон трети лица	551.344	2.555	(24.513)	1.296	530.682
Осигурување на имот од пожар и други осигурувања на имот	305.651	(880)	(115.404)	719	190.086
Осигурување на стока во превоз	18.584	(651)	(16.299)	354	1.988
Општа одговорност	42.902	(1.925)	(34.800)	233	6.410
Останато	80.467	(2.011)	(29.458)	(1.327)	47.671
Вкупно премии	1.328.138	(21.342)	(223.476)	(2.534)	1.080.786

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2017 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

11. Приходи од вложувања

<i>Во илјади денари</i>	2017	2016
Приходи од камати:		
- Депозити и останати пласмани	10.593	7.673
- Вложувања расположливи за продажба	38.144	40.143
Приходи од закупнини	1.904	1.900
Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти	881	2.627
Реализирани добивки од продажба на финансиски имот	2.989	1.263
Позитивни курсни разлики	152	117
Останато	11.440	6.284
	66.102	60.007

12. Останати приходи од дејноста

<i>Во илјади денари</i>	2017	2016
Приходи од провизии од реосигурување	24.026	22.208
Приходи од регреси гарантен фонд	5.515	6.163
Приходи од услужни штети	1.628	1.729
Останато	2.237	2.152
	33.406	32.252

Приходите од регреси претставуваат средства кои Друштвото ги наплаќа од регресните должници во случај кога се исполнети условите предвидени со Законот за задолжително осигурување во сообраќајот.

13. Останати приходи

<i>Во илјади денари</i>	2017	2016
Судски спорови	10.437	9.957
Позитивни курсни разлики на девизни обврски	2.328	922
Останати приходи	1.601	3.968
	14.366	14.847

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2017 година

(Сите износи се во шлједи МКД освен ако не е поинаку наведено)

14. Настанати штети и користи

Анализа на настанати штети со состојба 31 декември 2017 година:

Во шлједи денари	Вкупно исплатени штети	Промени во резервите за штети	Учество на реосигурителите во настанатите штети и користи	Учество на реосигурителите во промени во резервите за штети	Приходи од регресни побарувања	Нето
Осигурување од незгода	76.308	(1.469)		(14)		74.825
Осигурување на шински, моторни возила и воздухоплови	136.202	5.004	(2.461)	(437)	(6.036)	132.272
Одговорност кон трети лица	262.656	(25.110)	(5.360)	377	(10.738)	221.825
Осигурување на имот од пожар и други осигурувања на имот	110.946	9.871	(1.283)	(1.973)	(145)	117.416
Осигурување на стока во превоз	703	-	(697)	-	-	6
Општа одговорност	2.207	6.118	(492)	(552)	(783)	6.498
Останато	9.473	(4.617)			(371)	4.485
Вкупно	598.495	(10.202)	(10.293)	(2.585)	(18.087)	557.328

Анализа на настанати штети со состојба 31 декември 2016 година:

Во шлједи денари	Вкупно исплатени штети	Промени во резервите за штети	Учество на реосигурителите во настанатите штети и користи	Учество на реосигурителите во промени во резервите за штети	Приходи од регресни побарувања	Нето
Осигурување од незгода	64.008	519	(407)	-	(19)	64.101
Осигурување на шински, моторни возила и воздухоплови	91.017	10.412	(153)	(51)	(5.165)	96.060
Одговорност кон трети лица	282.727	38.982	(43.224)	(3.828)	(12.029)	262.628
Осигурување на имот од пожар и други осигурувања на имот	86.279	(19.666)	(1.878)	2.290	-	67.025
Осигурување на стока во превоз	1.103	(990)	(71)	711	(8)	745
Општа одговорност	3.167	(132)	(1.007)	(31)	(51)	1.946
Останато	6.339	2.703	-	42	(531)	8.553
Вкупно	534.640	31.828	(46.740)	(867)	(17.803)	501.058

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2017 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

15. Трошоци за бонуси и попусти, нето од реосигурување

	2017	2016
<i>Во илјади денари</i>		
Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)		
Осигурување од незгода	2.213	2.601
Осигурување на шински, моторни возила и воздухоплови	20.100	59.514
Осигурување на стока во превоз	235	516
Осигурување на имот од пожар и други осигурувања на имот	11.941	24.404
Одговорност кон трети лица	758	638
Општа одговорност	474	1.204
Останато	9.353	6.876
	45.074	95.753
Кои зависат од резултатот	-	1.267
Вкупно	45.074	97.020

16. Трошоци за стекнување

	2017	2016
<i>Во илјади денари</i>		
Провизија од осигурување	76.250	77.771
Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	96.317	96.394
Трошоци за маркетинг	32.299	36.325
Трошоци за репрезентација	5.266	4.319
Трошоци за печатење на полиси за премија	2.186	1.768
Промена во одложени трошоци за стекнување	(5.737)	(3.227)
	206.581	213.349

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2017 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

17. Административни трошоци

<i>Во илјади денари</i>	Белешка	2017	2016
Останати трошоци за вработени		97.693	89.461
Наеми		35.834	35.260
Материјали и трошоци за одржување		17.890	18.542
Трошоци за спонзорства и донации		11.484	8.289
Судски трошоци		7.660	5.984
Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста - опрема	31А	6.558	6.981
Телефонски и ПТТ трошоци		6.094	5.805
Патни трошоци		5.243	5.359
Амортизација на нематеријални средства	23	5.114	4.362
Адвокатски и нотарски трошоци		4.265	4.773
Премии за осигурување		3.438	3.910
Банкарски услуги		2.775	2.884
Амортизација на земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста	24А	2.020	2.019
Трошоци за стручно усовршување		1.353	605
Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност		1.050	976
Трошоци за ревизија		1.021	1.452
Останато		18.329	20.063
		227.821	216.725

18. Трошоци од вложувања

<i>Во илјади денари</i>		2017	2016
Амортизација на материјални средства кои не служат за вршење на дејност	24Б	864	2.480
Вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејност		-	1.349
Нереализирани загуби од сведување на објективна вредност на сопственички инструменти		2.056	-
Реализирана загуба од продажба на материјални средства кои не служат за вршење на дејност		-	969
Негативни курсни разлики		3	1.220
Останати трошоци од вложувања		-	5
		2.923	6.023

Вредносно усогласување

<i>Во илјади денари</i>		2017	2016
На 1 јануари		5.378	15.230
Зголемување	24Б	-	1.349
Ослободување	24Б	(1.569)	(11.201)
На 31 декември		3.809	5.378

Триглав Осигурување АД Скопје**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2017 година**

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Во текот на 2016 година беше извршена исправка на вредноста / обезвреднување на вложувањата во недвижности во износ од 1.349 илјади мкд, а врз основа на проценките од сертифицирани надворешни проценители. Исправката на вредноста беше извршена во согласност со МСС 40 и МСС 36, и е распределена на следниов начин:

<i>Во илјади денари</i>			Сметководствена	Пазарна	Исправка
Имот	Проценител	Дата на вреднување	вредност 31.12.2016	вредност	на вредност
Хотел Еуротел – Струга	CBRE	30.11.2016	8.884	7.993	891
Станбен објект - Водно	CBRE	30.11.2016	15.070	14.755	315
Објект - Прилеп	CBRE	30.11.2016	942	799	143
Вкупно			24.896	23.547	1.349

Во текот на 2017 година не беше извршена исправка на вредноста / обезвреднување на вложувањата во недвижности.

Во текот на 2017 година Друштвото, заедно со Триглав Инт. (матичното друштво), основаа друштво за животна осигурување – Триглав Осигурување Живот АД, Скопје. Влогот во акционерскиот капитал во новото друштво изнесува 1 милион евра, односно 20% од издадените акции. Друштвото изврши вредносно усогласување на вложувањето во Триглав Живот во износ од 2.056 илјади мкд како резултат на загубата на ова друштво за 2017 година (позиција 265 од билансот на успех).

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2017 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

19. Останати осигурително технички трошоци

<i>Во илјади денари</i>	2017	2016
Трошоци за исплата на штети за непознати и неосигурени возила	18.287	16.380
Пожарен придонес	16.482	15.852
Трошоци за финансирање на Агенцијата за Супервизија на осигурувањето (АСО)	10.355	9.159
Придонес за Фонд за здравствено осигурување (ФЗОМ)	5.596	5.341
Трошоци од минати години	5.619	1.237
Трошоци за финансирање на Национално биро	4.683	5.426
Останато	4.177	3.670
	<u>65.199</u>	<u>57.065</u>

20. Вредносно усогласување на побарувањата

<i>Во илјади денари</i>	2017	2016
Исправка на сомнителни побарувања од осигурување	<u>(8.181)</u>	<u>11.242</u>
	<u>(8.181)</u>	<u>11.242</u>

Друштвото ја утврдува исправката на вредност на побарувањата по основ на премија за осигурување и побарувања по основ на регрес во согласност со „Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси“ донесен од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување, на следниот начин:

Група на побарувања	Период на доцнење во исплата на обврската од страна на должникот	Исправка на вредност (во % од вкупната вредност на поединечно побарување)
А	до 30 дена	0%
Б	од 31 до 60 дена	10%
В	од 61 до 120 дена	31%
Г	од 121 до 270 дена	51%
Д	од 271-365 дена	71%
Ѓ	подолг од 365 дена	100%

21. Останати расходи

<i>Во илјади денари</i>	2017	2016
Негативни курсни разлики на девизни обврски	652	1.009
Судски спорови	9.404	8.463
Вредносно усогласување на останати побарувања	(2.492)	(574)
Казни, надоместоци и останати трошоци	276	1.988
	<u>7.841</u>	<u>10.886</u>

Во текот на 2017 година Друштвото изврши резервација за судски спор со поранешно вработено лице во Друштвото во износ од 9.4 милиони мкд (6.6 милиони мкд главен долг, 2.5 милиони мкд камати и 0.3 милиони мкд за адвокатски трошоци). Резервацијата се однесува на тужба која Друштвото претходно ја имаше добиено (вклучувајќи и уплата од страна на тужениот во износ од 9.1 милиони мкд – главен долг од 6.6 милиони мкд и камати од 2.5 милиони мкд), но чија пресуда подоцна беше укината од страна на Врховниот суд.

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2017 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Во текот на 2016 година Друштвото, во својство на тужена страна, изгуби судски спор против поранешно вработено лице во Друштвото. Износот на товар на Друштвото е 8.463 илјади мкд, од кои 4.561 илјади мкд по основ на надомест на материјална штета, а 3.902 илјади мкд по основ на камати и парнични трошоци.

22. Данок од добивка

Тековен данок / признаен во извештајот за сеопфатната добивка

<i>Во илјади денари</i>	2017	2016
Тековен данок		
Тековна година	12.507	9.163
	<u>12.507</u>	<u>9.163</u>

Усогласување со применетата даночна стапка

<i>Во илјади денари</i>		2017		2016
Добивка пред оданочување	%	97.709	%	63.723
Пресметан данок по даночна стапка 10% (2016: 10%)		9.771		6.372
Расходи непризнаени за даночни цели		4.318		3.976
Даночно ослободени приходи		<u>(1.582)</u>		<u>(1.185)</u>
	12,8%	<u>12.507</u>	14,4%	<u>9.163</u>

Согласно даночната регулатива, даноците и даночните обврски застаруваат по истек на период од 5 години, со исклучок на даночна измама кога рокот е 10 години. Како резултат на тоа, обврските за даноци на Друштвото за периодот од 2013 до 2017 година не може да се сметаат за конечни. Било какви дополнителните даноци и пенали доколку такви постојат, кои може да произлезат во случај на даночна контрола, неможат во оваа фаза да бидат утврдени со разумна точност.

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2017 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

23. Нематеријални средства

Промени во нематеријалните средства во текот на 2017 и 2016 година:

<i>Во илјади денари</i>	Софтвер	Инвестиции во тек	Вкупно
Набавна вредност			
На 1 јануари 2016 година	20.593	5.333	25.926
Зголемување	11.983	-	11.983
Намалување	-	(5.252)	(5.252)
На 31 декември 2016 година	<u>32.576</u>	<u>81</u>	<u>32.657</u>
На 1 јануари 2017 година	32.576	81	32.657
Зголемување	11.172	-	11.172
Намалување	-	(81)	(81)
На 31 декември 2017 година	<u>43.748</u>	<u>-</u>	<u>43.748</u>
Амортизација			
На 1 јануари 2016 година	15.098	-	15.098
Амортизација за годината	17 4.362	-	4.362
На 31 декември 2016 година	<u>19.460</u>	<u>-</u>	<u>19.460</u>
На 1 јануари 2017 година	19.460	-	19.460
Амортизација за годината	17 5.114	-	5.114
На 31 декември 2017 година	<u>24.574</u>	<u>-</u>	<u>24.574</u>
Неотпишана вредност			
На 31 декември 2016 година	<u>13.116</u>	<u>81</u>	<u>13.197</u>
На 31 декември 2017 година	<u>19.173</u>	<u>-</u>	<u>19.174</u>

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2017 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

24.

А) Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста

<i>Во илјади денари</i>	Градежни објекти	Вкупно
Набавна или претпоставена вредност		
На 1 јануари 2016 година	80.782	80.782
Рекласификација од материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	-	-
На 31 декември 2016 година	80.782	80.782
На 1 јануари 2017 година	80.782	80.782
На 31 декември 2017 година	80.782	80.782
Исправка		
На 1 јануари 2016 година	25.282	25.282
Амортизација за годината	17 2.020	2.020
Рекласификација од материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	-	-
На 31 декември 2016 година	27.301	27.301
На 1 јануари 2017 година	27.301	27.301
Амортизација за годината	17 2.020	2.020
На 31 декември 2017 година	29.321	29.321
Неотпишана вредност		
На 31 декември 2016 година	53.481	53.481
На 31 декември 2017 година	51.461	51.461

На 31 декември 2017 година, Друштвото нема дадено земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста под залог (2016: нема).

Пазарната вредност на градежните објекти на 31 декември 2017 година изнесува 85.483 илјади денари и истата е поголема од неотпишаната (сметководствената) вредност.

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2017 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

24 Б) Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста

<i>Во илјади денари</i>	<i>Белешка</i>	2017	2016
Набавна вредност			
Состојба на 1 јануари		36.927	122.284
Намалување		(26.446)	(95.209)
Вредносно усогласување	18	1.569	9.852
Состојба на 31 декември		<u>12.050</u>	<u>36.927</u>
Амортизација			
Состојба на 1 јануари		12.641	45.657
Амортизација за годината	18	864	2.480
Намалување		(7.031)	(35.496)
Состојба на 31 декември		<u>6.473</u>	<u>12.641</u>
Неотпишана вредност			
На 1 јануари		<u>24.286</u>	<u>76.627</u>
На 31 декември		<u>5.577</u>	<u>24.286</u>

На 31 декември 2017 година, Друштвото нема дадено земјиште, градежни објекти или останати средства кои не служат за вршење на дејноста под залог (2016: нема).

Пазарната вредност на земјиштето, градежните објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста на 31 декември 2017 година изнесува 6.477 илјади денари и истата е поголема од неотпишаната (сметководствената) вредност.

Приходите од закупнина од просториите кои не служат за вршење на дејноста се во износ од 1.904 илјади денари и се дел од "Приходи од вложувања" белешка 11 (2016: 1.900 илјади денари).

25. Финансиски вложувања во заеднички контролирани ентитети

<i>Во илјади денари</i>	2017	2016
Вложување во придружени друштва	<u>59.572</u>	-
Вложување во Национално биро на РМ	<u>25.837</u>	<u>25.870</u>
	<u>85.408</u>	<u>25.870</u>

Напомена: Во позицијата „Вложување во Национално биро на РМ“ не се вклучени побарувањата по основ на акумулираните камати, а кои изнесуваат 703 илјади МКД (2016: 960 илјади МКД).

Во текот на 2017 година Друштвото, заедно со Триглав Инт. (матичното друштво), основаа друштво за животно осигурување – Триглав Осигурување Живот АД, Скопје. Влогот во акционерскиот капитал во новото друштво изнесува 1 милион евра, односно 20% од издадените акции, а останатите 80% се сопственост на Триглав Инт. Друштвото изврши вредносно усогласување на вложувањето во Триглав Живот како резултат на загубата на ова друштво за 2017 година (позиција 265 од билансот на успех).

Депозитот во Националното биро за осигурување претставува депозит за членување во согласност со барањата на Законот за супервизија на осигурувањето на Република Македонија. Националното биро за осигурување е непрофитна организација основана од страна на сите домашни осигурителни компании чија цел е да го заштити интересот на нејзините членови при меѓународно осигурување на моторни возила и да ги претставува членовите пред меѓународните осигурителни компании. Депозитите на членовите се чуваат на посебна сметка во банка и Бирото е обврзано да не ги вложува и да го врати депозитот на секој член при престанување на нивното работење со осигурување на моторни возила.

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2017 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

26. А) Финансиски средства расположливи за продажба

<i>Во илјади денари</i>	2017	2016
Вложувања во акции и обврзници кои се водат по објективна вредност	833.638	1.002.295
	833.638	1.002.295

Од 2016-та година Друштвото како основа за дисконтирање започна да го користи приносот до доспевање на државните обврзници кои се издаваат на примарниот пазар во Р. Македонија, наместо приносот на доспевање на Еврообврзниците издадени од Р. Македонија (белешка 5 – *Значајни сметководствени политики – мерење на финансиски средства*).

26. Б) Депозити и останати пласмани

<i>Во илјади денари</i>	2017	2016
Орочени депозити во домашни банки	368.225	342.000
Државни записи	18.562	68.644
Државни обврзници	211.781	-
	598.568	410.644

Напомена: Во позијата „Орочени депозити во домашни банки“ не се вклучени побарувањата по основ на акумулираните камати (ABP), а кои изнесуваат 3.221 илјади МКД (2016: 505 илјади МКД)

Орочените депозити се наменети за покривање на резервите по договорите за осигурување согласно Законот за супервизија на осигурувањето.

26. В) Заеми и други финансиски вложувања

<i>Во илјади денари</i>	2017	2016
Вредност на заеми	117.995	124.737
Исправка на вредноста	(117.995)	(124.737)
	-	-

Исправка на вредноста

<i>Во илјади денари</i>	2017	2016
На 1 јануари	124.737	130.019
Ослободување	(4.140)	(5.282)
Отпис	(2.602)	-
На 31 декември	117.995	124.737

27. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви

<i>Во илјади денари</i>	2017	2016
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија	55.216	78.372
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	77.934	75.348
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти	6.091	2.894
	139.240	156.614

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2017 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

28.	Побарувања по основа на осигурување		
	<i>Во илјади денари</i>	2017	2016
	Побарувања произлезени од договори за Осигурување	743.810	832.890
	Останати побарувања од непосредни работи од осигурување	4.522	4.676
	Исправка на вредност	(448.694)	(538.747)
		<u>299.637</u>	<u>298.819</u>
	Исправка на вредноста		
	<i>Во илјади денари</i>	2017	2016
	На 1 јануари	538.747	592.014
	Дополнителна исправка на вредност	23.529	46.810
	Ослободување на исправка на вредност	(31.820)	(35.819)
	Отпис	(81.762)	(64.258)
	На 31 декември	<u>448.694</u>	<u>538.747</u>
29.	А) Останати побарувања од непосредни работи на осигурување		
	<i>Во илјади денари</i>	2017	2016
	Побарувања по основ на регрес	29.645	32.258
	Побарувања за услужно исплатени штети	3.818	4.043
	Побарувања за надомест за обработка на услужно исплатени штети	400	276
	Побарувања од Гарантен фонд по основ на неосигурани и непознати моторни возила	29.387	35.266
	Исправка на вредност	(29.645)	(32.258)
		<u>33.605</u>	<u>39.585</u>
	<i>Во илјади денари</i>	2017	2016
	На 1 јануари:		
	Признаена исправка на вредноста:	32.258	34.354
	Дополнителна исправка на вредност	-	-
	Ослободување од исправка на вредност	(2.491)	(2.096)
	Отпис	(122)	-
	На 31 декември	<u>29.645</u>	<u>32.258</u>

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2017 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

29. Б) Побарувања по основ на финансиски вложувања

Во илјади денари

	2017	2016
Побарувања по основ на камата - депозити	258	267
Побарувања по основ на камата - заеми	17.967	24.985
Побарувања по основ на камата - Гарантен фонд	703	960
Побарувања по основ на камата - останато	86	5.053
Побарувања по основ на наемнини	640	690
Исправка на вредност	(18.508)	(30.491)
	1.146	1.464

Во илјади денари

	2017	2016
На 1 јануари:		
Признаена исправка на вредноста:	30.491	31.078
Дополнителна исправка на вредност	2	-
Ослободување од исправка на вредност	(6.944)	(587)
Отпис	(5.041)	-
На 31 декември	18.508	30.491

29. В) Останати побарувања

Во илјади денари

	2017	2016
Побарувања од вработени	122	347
Побарувања од купувачи	11.350	24.570
Побарувања за депозити, аванси и кауции	168	1.092
Останати побарувања	2.382	1.343
Исправка на вредност	(1.118)	(1.167)
	12.904	26.185

Во илјади денари

	2017	2016
На 1 јануари:		
Признаена исправка на вредноста:	1.167	6.399
Дополнителна исправка на вредност	86	1.000
Ослободување од исправка на вредност	(135)	-
Отпис	-	(6.232)
На 31 декември	1.118	1.167

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2017 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

30 Останати средства

<i>Во илјади денари</i>	2017	2016
Материјални средства кои служат за вршење на дејноста (освен земјиште и градежни објекти)	23.027	23.078
Парични средства и останати парични еквиваленти	25.828	31.057
	48.855	54.135

31 А) Материјални средства кои служат за вршење на дејноста - опрема

Промени во недвижностите и опремата во текот на 2017 и 2016 година:

<i>Во илјади денари</i>	Опрема и останати средства	Инвестиции во тек	Вкупно
Набавна вредност			
На 1 јануари 2016 година	98.933	5.887	104.820
Зголемување	10.235	-	10.235
Намалување	-	(4.270)	(4.270)
Отуѓување и расходување	(8.768)	-	(8.768)
На 31 декември 2016 година	100.400	1.617	102.017
На 1 јануари 2017	100.400	1.617	102.017
Зголемување	6.923	-	6.923
Намалување	-	(1.617)	(1.617)
Отуѓување и расходување	(4.486)	-	(4.485)
На 31 декември 2017	102.837	-	102.838
Исправка			
На 1 јануари 2016 година	79.122	-	79.122
Амортизација за годината	17 6.981	-	6.981
Отуѓување и расходување	(7.164)	-	(7.164)
На 31 декември 2016 година	78.939	-	78.939
На 1 јануари 2017 година	78.939	-	78.939
Амортизација за годината	17 6.558	-	6.558
Отуѓување и расходување	(5.687)	-	(5.687)
На 31 декември 2017 година	79.810	-	79.810
Неотпишана вредност			
На 31 декември 2016 година	21.461	1.617	23.078
На 31 декември 2017 година	23.027	-	23.028

На 31 декември 2017 година, Друштвото нема опрема под залог (2016: нема).

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2017 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

31. Б) Парични средства и парични еквиваленти

<i>Во илјади денари</i>	2017	2016
Парични средства во благајна		
- во денари	7	71
- во девизи	-	2
Парични средства во банка		
- во денари	25.013	29.625
- во девизи	808	1.359
Краткорочни високоликвидни вложувања	-	-
	25.828	31.057
Исправка на вредноста	-	-
	25.828	31.057

Исправка на вредноста

<i>Во илјади денари</i>	2017	2016
На 1 јануари	-	50
Отпис	-	(50)
На 31 декември	-	-

32. Активни временски разграничувања

<i>Во илјади денари</i>	2017	2016
Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини	3.221	505
Одложени трошоци за стекнување	113.279	107.542
Останати пресметани приходи и одложени трошоци - АВР	2.013	1.877
	118.513	109.924

33. Капитал и резерви

Акционерски капитал

<i>Во број на акции</i>	Обични акции	
	2017	2016
На 1 јануари - целосно платени	60.184	60.184
На 31 декември - целосно платени	60.184	60.184

На 31 декември 2017 година, одобрениот акционерски капитал се состои од 60.184 (2016: 60.184) обични акции со номинална вредност од ЕУР 50 по акција. Имателите на обични акции имаат право на дивиденда кога ќе биде објавена и имаат право на еден глас на Собрание на Друштвото за еквивалент од 1 обична акција. Сите акции носат право на сразмерно учество во поделбата на остатокот на стечајната, односно ликвидационата маса.

Во 2011 година, акциите на Заваровалница Триглав д.д. беа пренесени на Триглав Инт. Холдинска Дружба д.д. Љубљана.

Акционерската структура на Друштвото на акционери кои надминуваат 5% од акционерскиот капитал:

	% од акциите со право на глас	
	2017	2016
Триглав Инт. Холдинска Дружба д.д Љубљана	79,94%	73,38%
Стојан Клопчевски	8,74%	8,74%

33. Капитал и резерви (продолжение)

Дивиденди

По денот на изготвување на извештајот за финансиската состојба нема предложени дивиденди од Управниот Одбор на Друштвото (2016: нема).

Резерви на сигурност

Според локалната законска регулатива Друштвото треба да пресметува и издвојува една третина од нето добивката за годината за резерви за сигурност (доколку добивката не се користи за покривање на загуби од претходни години), се додека нивото на резервите не достигне износ кој е најмалку еднаков на 50% од остварената просечна премија на осигурување во последните две години, при што премиите од претходните години се зголемуваат за индексот на порастот на цените на мало, сметајќи ја и годината за која се распоредува остварената добивка.

Резервите на сигурност се наменети за покривање на обврските од договорите за осигурување во подолг временски период.

Ревалоризациона резерва за финансиските средства расположливи-за-продажба

Ревалоризационата резерва за финансиски средства расположливи за продажба го вклучува кумулативниот нето ефект од промените во објективната вредност на вложувањата расположливи-за-продажба се до моментот на нивното депризнавање или оштетување.

Од 2016-та година Друштвото како основа за дисконтирање започна да го користи приносот до доспевање на државните обврзници кои се издаваат на примарниот пазар во Р. Македонија, наместо приносот на доспевање на Еврообврзниците издадени од Р. Македонија (белешка 5 – *Значајни сметководствени политики – мерење на финансиски средства*).

34. Заработка по акција

Пресметката на основната/разводната заработка по акција на 31 декември 2017 година е направена врз основа на нето добивката за годината која им припаѓа на имателите на обични акции во износ од 85.202 илјади денари (2016: 54.560 илјади денари) и пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината завршена на 31 декември 2017 година од 60.184 (2016: 60.184), пресметано како што следува:

Добивка расположива за имателите на обични акции

<i>Во илјади денари</i>	2017	2016
Нето добивка која им припаѓа на имателите на обични акции	<u>85.202</u>	<u>54.560</u>
Пондериран просечен број на обични акции		
<i>Број на акции</i>		
Издадени обични акции на 1 јануари	<u>60.184</u>	<u>60.184</u>
Пондериран просечен број на обични акции на 31 декември	<u>60.184</u>	<u>60.184</u>
<i>Во денари</i>		
Основна /разводната добивка по акција	<u>1.416</u>	<u>907</u>

Потенцијални и преземени обврски

Судски спорови

Друштвото дејствува во областа на осигурувањето и е предмет на судски постапки кои произлегуваат од неговото редовно работење. Друштвото не верува дека крајниот исход од овие спорови ќе има негативно материјално влијание на резултатите на Друштвото.

Исто така, Друштвото е инволвирано и во судски постапки надвор од осигурителното работење.

- Друштвото е вклучено во случај на надомест на штета, доставено на 4 април 2012 година од страна на физичко лице. Подготвителното рочиште беше одржано каде што тужителот беше обврзан од Судот да достави дополнителни докази. Судот го отфрли барањето на 5 март 2013 година, на кое тужителот поднесе жалба. По прифаќањето на жалбата од страна на Судот, предметот беше вратен на повторно судење, каде што беа доставени дополнителни докази, и на кое Триглав Осигурување АД, Скопје ја достави својата експертиза и мислење. Во ноември 2014 година, тужителот го достави своето мислење во врска со експертизата на Триглав. На расправата одржана на 8 март 2016 година, судот одлучи дека е неопходно, дополнително и со посебна формална одлука да даде одговор на приговорот на Друштвото за предметната надлежност (дека судот не е надлежен да постапува по жалбата на тужителот), во врска со фактот дека во договорот за продажба на акции со можност за купување, во случај на спор, надлежноста е договорена со меѓународна арбитража во Виена. Приговорот на Друштвото за надлежноста беше одбиена од страна на Судот, на што Друштвото поднесе жалба. Судот ја отфрли жалбата на Друштвото. Следното рочиште е закажано за 24 април 2018 година. Висината на предметот е 154.664 илјади денари. Според последните случувања, постои веројатност од 49% дека тужителот ќе го добие случајот, односно 51% веројатноста дека одлуката ќе биде во корист на Друштвото.
- Случај за надомест на штета, поднесен на 28 мај 2013 година од страна на неколку акционери на Триглав Осигурување АД, Скопје против Друштвото и Заваровалница Триглав, д.д. Првото подготвително рочиште беше закажано од страна на Судот на 6 јуни 2016 година, меѓутоа беше одложено за 28 септември 2016 година. Со посебна формална одлука Судот донесе одлука за приговорот на Заваровалница Триглав д.д. Љубљана поради непостоење на надлежност на македонскиот суд да постапува по барањето на тужителите "против" Заваровалница Триглав "д.д. Љубљана, на начин на кој судот го усвои приговорот на Заваровалница Триглав д.д. Љубљана и ја отфрли жалбата на тужителите против" Заваровалница Триглав "д.д. Љубљана. Следното рочиште е закажано за 28 мај 2018 година.

Проценетиот износ на предметот е 151.840 МКД илјади. Според последните случувања, постои веројатност од 49% дека тужителот ќе го добие случајот, односно 51% веројатноста дека одлуката ќе биде во корист на Друштвото.

Преземени обврски

Триглав Осигурување АД Скопје имаше склучено договор за изнајмување на деловни простории во бизнис центарот Хипериум во траење од 5 години, односно до 31 Јануари 2019 година. Согласно последниот анекс на договорот, Друштвото го зголеми изнајмениот простор и доби пониска цена по квадратен метар. Договорот е продолжен до 31 Јануари 2028 година, со можност за раскинување од 31 Декември 2022 година. Месечната кирија која Друштвото ја плаќа за изнајмување на деловните простории изнесува 2.556 илјади денари со ДДВ (2016: 2,639 МКД илјади).

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2017 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

36 Усогласеност со законската регулатива

Согласно Законот за супервизија, Друштвото е должно да вложува средства во висина барем еднаква на техничките резерви. На 31 декември 2017 година, техничките резерви на Друштвото намалени за средствата од реосигурување изнесуваат 1.109.959 илјади денари (2016: 1.122.971 илјади денари), а вкупните вложени средства изнесуваат 1.458.034 илјади денари (2016: 1.443.996 илјади денари). (белешка 7 – усогласеност на средствата и обврските)

37 Трансакции со поврзани лица

Трансакции со Триглав Групација

Состојбата на крајот на годината и трансакциите со поврзаните страни во текот на годината биле како што следи:

<i>Во илјади денари</i>	2017	2016
Средства		
Средства од реосигурување	95.438	95.474
Побарувања по основ на осигурување и останати побарувања	227	10.520
Останати побарувања	125	-
Обврски		
Обврски кон реосигурители	17.363	38.305
Останати обврски	155	234
Приходи		
Приходи од премија за осигурување	52	-
Приходи од провизии и надомести	20.455	19.672
Останати приходи	189	-
Промена во резерви за преносна премија на реосигурителите	-	5.910
Учество на реосигурителите во настанатите штети и користи	10.211	46.418
Промена во резерви за штети на реосигурителите	2.852	683
Расходи		
Промена во резерви за преносна премија	43	-
Промена во резерви за преносна премија на реосигурителите	1.981	-
Бруто ликвидирани штети	464	254
Пренесена премија на реосигурителите	186.515	192.337
Административни трошоци	585	573

Трансакции со клучниот менаџерски персонал

Вкупните надомести, вклучени во административни трошоци (види белешка 17) се како што следува:

<i>Во илјади денари</i>	2017	2016
Краткорочни користи за извршните членови на Одборот на Директори	20.640	14.526
Менаџерско осигурување за извршните членови на Одборот на Директори	235	234
Надоместоци за неизвршните членови на Одборот на Директори	1.202	1.062
	22.077	15.822

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2017 година

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

38 Резерви по договори за осигурување и средства од реосигурување

Во илјади денари	2017		2016		Нето
	Бруто	Реосигурување	Бруто	Реосигурување	
Пријавени, но неисплатени штети	386.331	(77.934)	365.813	(75.348)	290.465
Настанати, но непријавени штети	240.609	-	264.829	-	264.829
Преносна премија	550.850	(55.216)	572.098	(78.372)	493.726
Останати резерви	54.293	-	60.794	-	60.794
Резерви за бонуси и попусти	17.116	(6.091)	16.051	(2893,434)	13.157
	1.249.199	(139.240)	1.279.585	(156.614)	1.122.971

(i) Анализи на движењето на резервите по договори за осигурување

Движење во преносната премија и резервите за штети во 2017 година:

Во илјади денари	Осигурување од незгода	Осигурување на шински, моторни возила и воздухоплови	Осигурување на имот од пожар и друго имотно осигурување	Одговорност кон трети лица	Осигурување на имот од пожар и друго имотно осигурување	Осигурување на вање на стока во превоз	Општа одговорност		Вкупно
							Одговорност	Останато	
Резервирања за преносна премија	48.083	92.217	83.878	284.004	83.878	5.962	13.208	23.499	550.850
Преносна премија за реосигурителот	(53)	(855)	(24.435)	(5.861)	(24.435)	(5.623)	(9.796)	(8.593)	(55.216)
Нето преносна премија (намалена за реосигурителот)	48.030	91.362	59.443	278.143	59.443	339	3.411	14.907	495.635
Резерви за штети	30.639	41.299	31.825	505.251	31.825	-	7.220	10.707	626.940*
Резерви за штети за реосигурителот	-	(489)	(2.394)	(74.177)	(2.394)	-	(875)	-	(77.934)
Нето резерви за штети (намалени за реосигурителот)	30.639	40.811	29.431	431.074	29.431	-	6.345	10.707	549.007
Останати резерви	13.678	3.577	6.638	42.568	6.638	-	1.946	3.002	71.409
Останати резерви за реосигурителот	-	-	(3.882)	-	(3.882)	-	(1.321)	(888)	(6.091)
Нето останати резерви (намалени за реосигурителот)	13.678	3.577	2.756	42.568	2.756	-	625	2.114	65.318
	92.347	135.749	91.630	751.785	91.630	339	10.381	27.728	1.109.959

* Резервите за трошоци за ликвидација на штети се вклучени во "Останати резерви".

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2017 година

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

38 Резерви по договори за осигурување и средства од реосигурување (продолжение)

(i) Анализи на движењето на резервите по договори за осигурување (продолжение)

Движење во преносна премија и резервите за штети во 2016 година:

Во илјади денари	Осигурување на шински, моторни возила и воздухоплови				Одговорност кон трети лица	Осигурување на имот од пожар и друго имотно осигурување	Осигурување на стока во превоз	Општа одговорност	Останато	Вкупно
	Осигурување од незгода	воздухоплови	возила и	на шински, моторни						
Резервирања за преносна премија	39.010	120.383	269.065	100.409	5.266	17.842	20.123	572.098		
Преносна премија за реосигурителот	(138)	(1.197)	(5.590)	(43.811)	(4.841)	(14.856)	(7.939)	(78.372)		
Нето преносна премија (намалена за преносната премија за реосигурителот)	38.872	119.186	263.475	56.598	425	2.986	12.184	493.726		
Резерви за штети	31.705	42.130	523.637	22.537	-	1.575	9.058	630.642*		
Резерви за штети за реосигурителот	-	(51)	(74.554)	(420)	-	(323)	-	(75.348)		
Нето резерви за штети (намалени за реосигурителот)	31.705	42.079	449.083	22.117	-	1.252	9.058	555.294		
Останати резерви	16.214	4.061	50.479	4.370	-	847	873	76.844		
Останати резерви за реосигурителот	-	-	-	(2.198)	-	(695)	-	(2.893)		
Нето останати резерви (намалени за реосигурителот)	16.214	4.061	50.479	2.172	-	152	873	73.951		
	86.791	165.326	763.037	80.887	425	4.390	22.115	1.122.971		

* Резервите за трошоци за ликвидација на штети се вклучени во "Останати резерви".

Триглав Осигурување АД Скопје**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2017 година***(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)***39. Одложени и тековни даночни обврски**

<i>Во илјади денари</i>	2017	2016
Одложени даночни обврски	2.534	3.054
Тековни даночни обврски	5.482	7.482
	<u>8.016</u>	<u>10.536</u>

40. Обврски по основ на осигурување

<i>Во илјади денари</i>	2017	2016
Обврски од непосредни работи на осигурување	26.492	16.829
Обврски по основ реосигурување	30.154	77.003
	<u>56.646</u>	<u>93.832</u>

41. Останати обврски

<i>Во илјади денари</i>	2017	2016
Обврски кон Национално биро	30.036	30.653
Обврски за нето плати, придонеси и даноци од плати	15.851	14.806
Обврски кон добавувачите	15.345	10.407
Обврски за законски придонеси од осигурување	4.561	4.673
Обврски по основ на дивиденди	1.724	2.557
Обврски по основ на примени аванси	36	35
Останато	5.975	7.651
	<u>73.528</u>	<u>70.782</u>

42. Пасивни временски разграничувања

<i>Во илјади денари</i>	2017	2016
Пасивни временски разграничувања	23.173	17.117
	<u>23.173</u>	<u>17.117</u>

Пасивните временски разграничувања се однесуваат на прокнижување на аконтации за трошоци направени во 2017 година, а за кои сметководствени документи не беа пристигнати со датумот на затварање на сметките.

43. Последователни настани

По датумот на составување на извештајот за финансиската состојба не се случија други настани од материјално значење, кои треба да се прикажат во финансиските извештаи.